



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Sluzbeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 12 јули 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. XLI

Цена на овој број е 120 динари. – Преплатата за 1985 година изнесува 3.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

463.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ, врз основа на член 11 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), на седницата од 28 јуни 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ФУНКЦИИТЕ ВО ГРУПИТЕ НА ФУНКЦИИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ОДНОСНО ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ, А КОИ НЕ СЕ РАСПОРЕДЕНИ ВО ГРУПИТЕ НА ФУНКЦИИТЕ И НА КОИ НЕ ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КОЕФИЦИЕНТИТЕ ОД КОМИСИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР

1. Со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата за утврдување на личните доходи, распоредувањето на функциите во групите на функции и се утврдуваат коефициентите за функционерите што ги избира односно именува Собранието на СФРЈ, а кои не се распоредени во групите на функциите и на кои не им се определени коефициентите од страна на Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор.

2. Личните доходи на функционерите од точка 1 на оваа одлука се утврдуваат согласно со уставното начело за распределба според трудот и со основите и мерилата од Општествениот договор, тргнувајќи од значењето на функцијата, сложеноста и обемот на работите, стручната подготовка, способноста, работното искуство и одговорноста во вршењето на функциите, како и од работниот стаж.

3. Месечниот износ на личниот доход на функционерите од точка 1 на оваа одлука се утврдува на тој начин што основицата, што ќе ја утврди Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор, се зголемува со следниве коефициенти:

Функција	Коефициент до 3,9
– сојузен советник во Собранието на СФРЈ	
– заменик на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ	
– судија на Сојузниот суд	
– секретар на Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ	
– секретари на соборите на Собранието на СФРЈ	
– заменици на сојузниот јавен обвинител	
– заменик на генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија	

- заменик на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање
- заменик на гувернерот на Народната банка на Југославија
- заменици на сојузниот општествен правобранител на самоуправавањето
- заменици на сојузниот јавен правобранител

4. Личните доходи утврдени за одделни функции од точка 3 на оваа одлука се зголемуваат, согласно со одредбите на член 14 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, за секоја започната година за 0,5 насто по навршените пет години работен стаж признат за пензија.

Процентот од став 1 на оваа тачка им се зголемува за 0,25% на функционерите-жени што имаат повеќе од 25 години работен стаж.

5. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1985 година.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основите и мерилата за определување на личните доходи, за распоредувањето на функциите во групите на функции и за определување на коефициентите за функционерите што ги избира односно именува Собранието на СФРЈ, а кои не се распоредени во групите на функциите и на кои не им се определени коефициентите од Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77) и Одлуката за дополнение на Одлуката за основите и мерилата за определување на личните доходи, за распоредувањето на функциите во групите на функции и за определување на коефициентите за функционерите што ги избира односно именува Собранието на СФРЈ, а кои не се распоредени во групите на функциите и на кои не им се определени коефициентите од Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/79).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-102/85-013
28 јуни 1985 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател
на Комисијата,
инж. Радован Симиќ, с. р.

464.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ, врз основа на член 11 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), на седница од 28 јуни 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ВО ГРУПИТЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ

1. Во точка 1 од Одлуката за распоредување на функциите во групите на функциите и за определување на коефициентите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/84), во став 1 во втората група на функциите, по алинеја 10 се додава нова алинеја:

– генерален секретар на Собранието на СФРЈ.

Во третата група на функциите се брише првата алинеја, а се додаваат следниве нови алинеи:

– сојузен општествен правобранител на самоуправањето;

– сојузен јавен правобранител;

– заменици на сојузните секретари;

– заменици на претседателите на сојузните комитети.

Четвртата група на функциите се брише.

2. Распоредот на функциите од точка 1 на оваа одлука се применува од 1 јануари 1985 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 120-101/85-013

28 јуни 1985 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател
на Комисијата,
инж. Радован Симиќ, с. р.

465.

Административната комисија на Собранието на СФРЈ, врз основа на член 12а од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), а во врска со член 7 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/76), на седницата од 28 јуни 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА КОМИСИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊА

1. Со оваа одлука се утврдуваат мерилата за определување на личните доходи на раководните работници што ги назначува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања (во натамошниот текст: раководните работници) и на другите примања.

2. Личните доходи на раководните работници се утврдуваат согласно со уставното начело за распределба

според трудот и поставките од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата, тргнувајќи притоа од значењето на функцијата, сложеноста и обемот на работите, стручната подготовка, способноста, работното искуство и одговорноста во вршењето на функцијата, како и од работниот стаж.

3. Месечниот износ на личниот доход на раководниот работник се утврдува на тој начин што основницата, која ќе ја утврди Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор, имајќи го предвид просечниот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ, се зголемува за определен коефициент во рамките на распонот на коефициентите утврдени со оваа одлука.

Личниот доход утврден за одделни функции од став 1 на оваа точка се зголемува, согласно со одредбите на член 8 од Општествениот договор, за секоја започната година за 0,5 на сто по навршените пет години работен стаж.

4. Согласно со критериумите од точ. 2 и 3 на оваа одлука, за функциите во службите на Собранието на СФРЈ чии носители ги назначува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања се определуваат коефициентите во распон од 3,0 до 3,8.

Коефициентите за одделни функции во овој распон ќе се утврдуваат во рамките на коефициентите договорени во Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата за соодветните функции во органите и организациите во федерацијата.

5. Основницата за утврдување на личните доходи, утврдени во согласност со точка 3 од оваа одлука, се усогласува со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ, најмалку еднаш годишно.

6. На раководните работници што по разрешувањето од должноста се ставени на располагање согласно со одредбите на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, личниот доход им се определува според функцијата што ја имале до разрешувањето.

7. Коефициентите за одделни функции во рамките на распонот од точка 4 на оваа одлука ги утврдува и врз основа на тоа донесува решение за определување на личните доходи на раководните работници, тргнувајќи од критериумите од точ. 2 и 3 на оваа одлука, Административната комисија на Собранието на СФРЈ на предлог од генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

8. Раководниот работник има право на дневница за деновите што ги поминал на службен пат.

Раководниот работник има право на дневница и на надомест за превоз за деновите поминати на службен пат во странство, во височина и под условите под кои тоа право го остваруваат раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет.

9. На раководниот работник му припаѓа надомест на трошоците за превоз при службено патување.

10. На раководниот работник кој во Белград нема семеен стан му припаѓа надомест на трошоците поради одвоен живот од семејството.

11. На раководниот работник му припаѓа надомест на трошоците за селидба од местото на живеење во местото во кое ја врши функцијата, а по престанувањето на функцијата – до местото во кое ќе се пресели.

Надоместот на трошоците од став 1 на оваа точка се исплатува според сметката на превозникот.

При селидба, на раководниот работник му припаѓа, покрај надоместот на трошоците на превоз, и надомест во паушален износ кој одговара на износот на неговиот едномесечен личен доход.

Надоместот на трошоците од ст. 1 и 3 на оваа точка паѓа на товар на Собранието на СФРЈ.

12. На раководниот работник му припаѓа надомест за користење на годишен одмор во износ од 60 насто од просечно остварениот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ во претходната година.

13. Во случај на остварување на правото на пензија, на раководниот работник му припаѓа отпремнина во определен износ.

14. Во случај на смрт на раководниот работник, на членот на неговото семејство, односно на друго лице што го погребало починатиот раководен работник, му припаѓа надомест на име трошоци за погреб во определен износ.

15. Условите, начинот на остварувањето на правата од точ. 8 до 14 на оваа одлука, како и височината на надоместот односно износот што му припаѓа на раководниот работник во остварувањето на тие права, се уредуваат со општиот акт што го донесува Административната комисија на Собранието на СФРЈ, во согласност со Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/76).

16. Одредбите на оваа одлука што се однесуваат на определувањето на личните доходи на раководните работници се применуваат од 1 јануари 1985 година.

17. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за оснивите и мерилата за определување на личните доходи и на другите примања на функционерите што ги назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/77) и Одлуката за дополние на Одлуката за основите и мерилата за определување на личните доходи и на другите примања на функционерите што ги назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/81).

18. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 120-100/85-013

28 јуни 1985 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател
на Комисијата,
инж. Радован Симиќ, с. р.

466.

Врз основа на член 72 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/85, 14/85 и 26/85) во точка 1 став 1 во одредба под 1 бројот: „16.084,609.000” се заменува со бројот: „16.486,463.000”.

Во став 2 бројот: „2.334,112.895” се заменува со бројот: „1.932,258.895”.

2. Во Распоредот на девизите за 1985 година, кој е составен дел на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1985 година, редниот број 61 се менува и гласи:

„61 Туристички сојуз на Југославија

Нестоковни плаќања:

- службени патувања

464.000

- претставништва	390,967.000	
- други плаќања	256,166.000	647,597.000

Вкупно: 647,597.000”

Редниот број 62 се менува и гласи:

„62 Стопанска комора на Југославија

Нестоковни плаќања:

- службени патувања 10,403.000

- претставништва 477,939.000

- саеми и изложби 160,858.000

- котизации 2,210.000

- други плаќања 8,024.000 659,434.000

Стоковни плаќања: 1,250.000

Вкупно: 660,684.000”

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 221

20 јуни 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет.

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

467.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/76), по прибавеното мислење од надлежните органи во републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ ГРАНИЧНИ ВЕТЕРИНАРСКИ СТАНИЦИ

1. За вршењето на ветеринарско-санитарни прегледи и контрола на пратките на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, што се увезуваат, извезуваат или превезуваат, се основаат гранични ветеринарски станици во следните места:

Реден број	Место	За гранични премини
1	Бар	Бар, Божај, Титоград
2	Белград	Белград, Вршац, Ватин, Велико Градиште
3	Гевгелија	Гевгелија, Богородица, Битола, Мецетлија, Кафасан, Охрид
4	Димитровград	Димитровград, Градина
5	Загреб	Загреб, Коториба-Муракерестур, Копривница-Гекенеш, Горница, Бели Манастир-Мохач, Осиек, Бездан
6	Марибор	Марибор, Шентил, Јесенице, Љубљана, Подкоренско седло, Ратече
7	Риека	Риека, Бришца (Раша)
8	Сежана	Сежана, Феретичи, Нова Горница, Вртојба, Копер, Шкофиј
9	Сплит	Сплит, Карделево, Шибеник, Задар, Дубровник
10	Суботица	Суботица, Хоргош, Кнежево

Граничните станици од став 1 на оваа точка се под-
рачни организациони единици на Сојузниот комитет за
земјоделство.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за основање гранични вете-
ринарски станици („Службен лист на СФРЈ”, бр. 8/77).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр 222
13 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

468.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за заштита
на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат
целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 43/82)
по прибавеното мислење од надлежните органи во репуб-
ликите и автономните покраини, Сојузниот извршен совет
донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ ГРАНИЧНИ СТАНИЦИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

1. За вршењето на здравствена контрола на растени-
јата во прометот преку државната граница се основаат
гранични станици за заштита на растенијата во следните
места:

Реден број	Место	За гранични премини
1	Бар	Бар, Рожај, Херцег Нови, Ко- тор, Тиват, Титоград, Тузи
2	Белград	Белград, Вршац, Ватин, Кикин- да, Велико Градиште, Пришти- на, Врбница, Кафалрушит
3	Гевгелија	Гевгелија, Богородица, Скопје, Кафасан, Битола, Мецетлија, Охрид
4	Димитровград	Димитровград, Градина, Ниш
5	Загреб	Загреб, Копришница-Гекенеш, Горичан, Коториба-Муракерес- тур, Терезино Поле, Вараждин, Бели Манастир – Мохач, Осиек
6	Марибор	Марибор, Горна Радгона, Хол- мец, Вич, Долга Вас, Превале, Шентил, Јесенице, Љубљана, Подкорен, Лубељ
7	Риека	Риека, Бакар, Пула, Раша
8	Сежана	Сежана, Фернетири, Нова Го- рица, Рожна Долина, Вртојба, Копер, Дутовле, Шкофије
9	Сплит	Сплит, Шибеник, Задар, Карде- лево, Дубровник, Сараево
10	Суботица	Суботица, Хоргош, Бездан, Но- ви Сад

Граничните станици од став 1 на оваа точка се под-
рачни организациони единици на Сојузниот комитет за
земјоделство.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за основање гранични ста-
ници за заштита на растенија („Службен лист на СФРЈ”,
бр. 8/77).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 223
13 јуни 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

469.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за плаќањата
во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ”, бр.
34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБЕМОТ И ИЗВОРИТЕ НА ДЕВИЗИ ЗА НАМИРУ- ВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО СТРАНКИТЕ КРЕДИТИ ЗЕМЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА НА НА- ТПРОСЕЧНО ЗАДОЛЖЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТО- НОМНИ ПОКРАИНИ ШТО ВТАСУВААТ ВО 1985 ГО- ДИНА, КАКО И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕ- ЊЕ НА ТИЕ ДЕВИЗИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат обемот и изворите на
девизи за намирување на обврските по странските кредити
земени до 31 декември 1982 година, освен на кредитите на
Меѓународната банка за обнова и развој, за основните и
други организации на здружен труд и за други општестве-
ни правни лица (во натамшниот текст: општествени прав-
ни лица) со седиште во републики и автономни покраини
чијшто степен на задолженост е над југословенскиот про-
сек, како и критериумите за користење на тие девизи.

2. Заради обезбедување девизи од точка 1 на оваа од-
лука, овие општествени правни лица од територијата на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија се
должни од девизниот прилив остварен од 1 јануари до 31
декември 1985 година да издвојуваат 3,1%, освен од девиз-
ниот прилив по кој не се вршат издвојувања во согласност
со член 6а од Законот за плаќањата во конвертибилни де-
визи.

3. Во согласност со одредбите на оваа одлука, за оп-
штествени правни лица од Социјалистичка Република
Босна и Херцеговина се обезбедуваат девизи во износ од
48,70 милиони долари, за општествени правни лица од Со-
цијалистичка Република Црна Гора се обезбедуваат деви-
зи – во износ од 65,00 милиони долари, за општествени
правни лица од Социјалистичка Република Македонија во
износ од 44,90 милиони долари, а за општествени правни
лица од Социјалистичка Автономна Покраина Косово за
обврските во износ од 79,40 милиони долари.

4. Продажба на девизи од точка 3 на оваа одлука На-
родната банка на Југославија ќе им врши на определени
овластени банки месечно, во зависност од височината на
втасаните обврски по странски кредити, во рамките на из-
носот на собраните девизи за таа намена, како и во рамки-
те на износот на девизите на кои одделни републики и
САП Косово имаат право.

Во согласност со критериумите од став 1 на оваа точ-
ка, Народната банка на Југославија продажбата на девизи
ќе ја врши месечно, во износите што произлегуваат врз ос-

нова на процентите добиени со ставањето во однос на износите на девизи од точка 3 на оваа одлука и износите на вкупните обврски по среднорочните и долгорочните странски кредити, што им втасуваат на споменатите републики и САП Косово во текот на 1985 година.

5. Девизите издвоени по точка 2 на оваа одлука банките овластени за работите со странство ќе ги пренесуваат седумдневно на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

Народната банка на Југославија во согласност со оваа одлука ќе им врши конечна продажба на девизи до износите од точка 3 на банките односно на општествените правни лица од републиките и автономните покраини чијшто степен на задолженост е над просечниот степен на задолженоста на земјата.

6. Надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина ќе определи банка на која Народната банка на Југославија ќе ѝ продава девизи во согласност со оваа одлука.

7. Износот од точка 3 на оваа одлука за секоја република и автономна покраина ќе се коригира месечно врз основа на податоците за остварениот прилив и за извршените обврски по среднорочните и долгорочните странски кредити.

По истекот на 1985 година, врз основа на дефинитивните податоци за остварениот прилив и за извршените обврски по среднорочните и долгорочните странски кредити, ќе се состави конечна пресметка на користењето на средства по оваа одлука.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за обемот и изворите на девизи за намирување на обврските по странските кредити земени до 31 декември 1982 година, како и за критериумите за користење на тие девизи во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/84).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 224

13 јуни 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

470.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО, ОДНОСНО ДА ИЗВЕЗУВААТ, ИЗНЕСУВААТ И ИСПРАКААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите под кои физички лица можат, да увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од странство, односно да извезуваат, изнесуваат и испраќаат определени предмети во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/84 и 19/85) во точка 10 зборовите: „еднаш во”, се заменуваат со зборовите: „во текот”.

2. По точка 17 се додава нова точка 17а која гласи: „17а. Вредноста на предметите што се увезуваат според одредбите на оваа одлука се утврдува во смисла на точка 4 од Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, и за потреби-

те на статистиката („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/82, 3/83, 7/83, 62/83, 10/84 и 65/84).”

3. Во точка 23 зборовите: „за воените инвалиди издава комисијата што ги утврдува правата на ортопедски помагала, а за другите инвалиди-” се заменуваат со зборот: „издава”.

4. Во точка 25 се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гласат: „Потврдата со која се докажува дека лицата од точка 10 на оваа одлука вршат со законот дозволена дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните ја издава надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина. Таа потврда се издава еднаш во две години и ѝ се поднесува на царинарницата при секое царинење. Царинарницата при царинењето на грбот на потврдата ја запишува вредноста на увезените основни средства, а потврдата му ја враќа на корисникот.

Потврдата од надлежното општо здружение од став 1 на оваа точка не е потребно да се прибавува ако се увезуваат основни средства што се наоѓаат во Списокот на стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот кој е составен дел на Одлуката за издавање на Списокот на стоките опфатени со одделни форми на извозот и увозот и за постапката на контрола на царинските органи во врска со применувањето на тој список („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/83, 47/83, 8/84 и 22/84) (во натамошниот текст: Списокот на стоки) означени со кратенката „ЛБ”.

5. Во точка 27 се додава нов став 2 кој гласи:

„Потврдата од надлежното општо здружение од став 1 на овој член не е потребно да се прибавува ако се увезуваат основни средства што се наоѓаат во Списокот на стоките означени со кратенката „ЛБ”.

6. Во точка 29 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Потврдата од надлежното општо здружение од став 4 на оваа точка не е потребно да се прибавува ако се увезува опремата што се наоѓа во Списокот на стоките означени со кратенката „ЛБ”.

Ст. 5, 6, и 7 стануваат ст. 6, 7 и 8.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 228

5 јули 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

471.

Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И ЗА СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВО МЕГУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Правилникот за слободните царински продавници и за снабдувањето на превозните средства во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/76, 41/79 и 7/83) во член 2 став 1 се менува и гласи:

„Слободните царински продавници што се отвораат согласно со член 222 став 1 на Царинскиот закон мораат да бидат сместени:

1) на воздухопловни пристаништа отворени за меѓународен сообраќај, во чекални наменети за патниците во меѓународниот сообраќај и во други простории наменети за тие патници;

2) во луки и пристаништа отворени за меѓународен сообраќај, во постојните простории или посебно изграден објект на просторот што се наоѓа помеѓу царинскиот гат или на делот од брегот определен за пристанување на бродовите што пловат во меѓународниот сообраќај и граничната рампа;

3) на граничните друмски премини, во постојните простории или во посебно изграден објект, односно во самоодно или влечно превозно средство, што се поставени на граничниот друмски премин на делот помеѓу граничната рампа и граничната линија, под услов покрај слободната царинска продавница да е обезбеден паркинг простор за возила;

4) во марините во кои согласно со член 222 став 1 на Царинскиот закон е обезбедена царинска и пасошка контрола, во постојните простории или посебно изградени објекти што се наоѓаат во марината.”

Во став 2 зборовите: „Транзитната хала” се заменуваат со зборот: „Просторијата”.

Став 3 се менува и гласи:

„Слободната царинска продавница на воздухопловно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај може да се состои од продажно место, прилично складиште покрај продажното место и посебен складиштен простор. Слободните царински продавници во луците и пристаништата отворени за меѓународен сообраќај, на друмските гранични премини и во марините во кои е организирана царинска и пасошка контрола, можат да се состојат од простории во кои се врши продажба на стоките и од други простории за сместување на стоките наменети за продажба во слободната царинска продавница.”

Член 2

Во член 3 став 1 се менува и гласи:

„Слободна царинска продавница на воздухопловно пристаниште може да отвори организацијата на здружен труд за аеродромски услуги. Другите царински продавници од член 222 став 1 на Царинскиот закон може да ги отвори организацијата на здружен труд регистрирана за вршење на таков вид надворешно-трговска дејност под услов со носителот на право за користење на просториите или земјиштето да склучи договор за користење на просториите или земјиштето.”

Во став 2 зборовите: „на воздухопловното пристаниште” се заменуваат со зборовите: „во кое се отвора слободна царинска продавница.”

Став 3 се менува и гласи:

„Кон барањето за отворање на слободна царинска продавница се поднесува примерок од договорот за користење на просторијата односно на просторот наменет за изградба на слободна царинска продавница, извод од регистарот на надлежниот стопански суд, употребна дозвола од надлежниот орган на собранието на општината, скица и технички опис на просториите и објектот и спецификација на странските и домашните стоки што ќе се продаваат во слободната царинска продавница.”

Член 3

Во член 6 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно на странски физички лица што привремено престојуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во марините”.

Член 4

Во член 7 став 1 зборовите: „со Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка” се заменуваат со зборовите: „со Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка”.

Став 2 се менува и гласи:

„Домашните стоки наменети за продажба во слободната царинска продавница се сместуваат во слободна царинска продавница врз основа на спецификација или фактура заверена од царинарницата надлежна спрема местото во кое е отворена слободната царинска продавница”.

Во став 4 по зборот: „парагон-блокови” се брише запирката и се додаваат зборовите: „преку регистар каса”.

Во став 6 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Извештајот за продадените стоки треба да содржи и податоци за набавната цена на странските стоки.”

Член 5

Во член 9 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Во слободните царински продавници стоките можат да се продаваат, согласно со член 222 став 1 на Царинскиот закон, и тоа:

1) на воздухопловно пристаниште на патниците што одат во странство, по извршената царинска контрола, а на патниците што доаѓаат во Југославија – и на патниците во провоз преку царинското подрачје на Југославија – пред извршената царинска контрола, и тоа најрано два саати пред времето предвидено за полетување односно најдоцна два саати по слетувањето на воздухопловот;

2) во луците и пристаништата на патниците што одат во странство, по извршената царинска контрола, а на патниците што доаѓаат во Југославија и на патниците што се во провоз преку царинското подрачје на Југославија – пред извршената царинска контрола, и тоа најрано два саати од времето предвидено за испловување односно два саати по вповувањето на бродот;

3) на граничните друмски премини на патниците што одат во странство, по извршената царинска контрола, а на патниците што доаѓаат во Југославија и на патниците што се во провоз преку царинското подрачје на Југославија – пред извршената царинска контрола. Продажбата на стоки во слободната царинска продавница може да се врши непрекинато или во времето што ќе го определи царинарницата;

4) во марините во кои е организирана пасошка и царинска контрола на странските физички лица што привремено престојуваат во Југославија – во времето што ќе го определи царинарницата.

Во слободната царинска продавница стоките можат да се продаваат на лицата од став 1 точ. 1 и 2 на овој член врз основа на „бординг-карта” или карта за патување, а на лицата од став 1 точка 4 на овој член – врз основа на патната исправа и пријавата за престој или врз основа на друга исправа од која се гледа дека тоа лице привремено престојува во марината.”

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во времето кога не се врши продажба на стоки, слободната царинска продавница мора да биде затворена.”
Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 6

Во член 10 став 2 зборовите: „со Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка” се заменуваат со зборовите: „со Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка”.

Во став 3 зборовите: „на воздухопловното пристаниште” се заменуваат со зборовите: „што е надлежна според местото во кое се наоѓа слободната царинска продавница”.

Во став 4 позборовите: „ги придружува стоките” се става точка, а зборовите: „до излегувањето од воздухопловното пристаниште” се бришат.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-5270/1
19 јуни 1985 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменчиќ, с. р.

472.

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83 и 71/84) и на член 211 став 2 од Законот за општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ НА ЧИЈ ПРОМЕТ НЕ СЕ ПЛАЌА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

1. Се утврдува Листа на производи на чиј промет не се плаќа данок на промет на производи во смисла на член 36 став 1 точка 16 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот и на член 211 став 2 од Законот за општонародната одбрана, и тоа:

- 1) оружје и орудија (освен ловечко);
- 2) муниција, мињско-експлозивни средства, бомби, ракети, торпеда, барути и експлозиви;
- 3) воздухоплови и составни делови на летачки;
- 4) опрема на воздухоплови и составни делови од опремата на воздухоплови;
- 5) бродови и други пловни и лучки средства, вклучувајќи и нуркачка опрема;
- 6) средства за ориентација, набљудување, нишанење и управување со оган (освен радарии);
- 7) фортификација, средства за запречување (освен експлозивии) и други помошни средства и опрема;
- 8) патна опрема и понтонски мостови;
- 9) средства за добивање, обработка – пречистување, чување и транспорт на вода (освен пумпи);
- 10) машини и работна опрема за инженериски работи;
- 11) маскирна опрема, димни и други средства за маскирање;
- 12) средства за врска и радионавигација;
- 13) атомско-биолошко-хемиски средства;
- 14) мотори со внатрешно согорување, турбини и парни машини (освен за патнички автомобили);
- 15) помошни уреди на мотори, турбини и парни машини (освен за патнички автомобили);
- 16) делови, потсклопови и склопови на моторни возила и приколки (освен за патнички автомобили, за шински и запрежни возила);
- 17) лежишта (освен за патнички автомобили);

18) гуми за тркала (освен за патнички автомобили) и гумени полупроизводи;

19) погонски и разводни електроуреди (освен за воздухоплови, бродови и моторни возила) и линиска опрема;

20) работилници;

21) облека, обувки, постелна опрема, шатори и шаторски крила и церади;

22) санитарска и ветеринарска опрема и материјал;

23) моторни возила и приколки (освен патнички автомобили од тар. број 6 на Тарифата на основниот данок на промет);

24) запрежни возила, санки и запрежна, товарна, јавачка и друга опрема за коњи и кучиња;

25) радарски и сметачки средства;

26) направи и инструменти за испитување, мерење и проверка, лабораториска опрема и уреди;

27) фото-апарати, и филмски камери, опрема и прибор;

28) машини и уреди за обработка на дрво;

29) машини и уреди за обработка на метал;

30) пумпи и компресори;

31) уреди за ладење и климатизација;

32) алат за мерење и проверка;

33) рачен и машински алат (освен земјоделски);

34) ремени, ременици, спојници и слична опрема за пренесување на механичка сила;

35) други метални стоки (железарија) и слични неметални стоки;

36) средства и материјал за чистење, миење, пеглање, боење и лепење;

37) хемикалии и хемиски производи;

38) руди и полупроизводи на црната металургија;

39) руди и полупроизводи на обоени метали;

40) руди и полупроизводи на неметали;

41) горива, мазива, масла, восоци и течности за ладење (освен нафтени деривати, кои можат да се набавуваат само под условот од тар. број 2 на Тарифата на основниот данок на промет);

42) машини и уреди за обработка, миење и чистење на текстилни, кожни, гумени, синтетички и пластични предмети, вклучувајќи и берберски алат и прибор;

43) машини, опрема и алат за подготвување и послужување со човечка храна;

44) бел освен за опремање на канцеларии и други административни згради;

45) печки и уреди за загревање и сушење;

46) ткаенини, филц, влакна, предива, конци, канап и сицими, јажиња, мрежи и гуртни;

47) знамиња, знаменца, знаци, ознаки, одликувања, преврски, градни гајтани и фискултурни трофеи;

48) наставни средства;

49) географски карти;

50) канцелариски, школски, цртачки, печатарско-книговрзувачки прибор, направи, машини и апарати, поштенска опрема;

51) хартија, картони и друг канцелариски, школски, цртачки и печатарско-книговрзувачки материјал;

52) амбалажа за општа употреба;

53) железнички средства, висечки и монтажни мостови;

54) средства за дигање, подметнување и пренесување;

55) животни и суровински продукти на животни кои не служат за исхрана (освен кожа);

56) цевоводи, канализации и санитарни уреди;

57) градежно-сидарски материјал;

58) дрвена граѓа и полупроизводи од дрво;

59) музички инструменти и средства за разонода, културно издигнување и телесно воспитување;

60) општи делови на електрични и електронски уреди и инсталационен и изолационен материјал;

61) расветни средства;

62) кожа и крзно;

63) противпожарна и друга заштитно-работна опрема и средства;

64) средства за тревожење (уреди за централизирано и далечинско активирање на сирени); сирени (електрични, електронски, пневматски, рачни);

65) монтажни засолништва; средства за затворање на отвори за движење (врати, капаци, подвижни прегради); елементи за заштита од ударен бран (противударни вентили, противударен вентили за регулација на натпритисокот); елементи за доведување воздух (доводни и одводни цевки, брзо затворачки вентили, вентили за промена на проветрувањето, обиколен цевовод); елементи за пречистување на воздухот (собирни канали, песочни и механички претфилтри, филтри за груба прашина, колективна заштита и јагленмоноксид); елементи за распределба на воздухот (центрифугални вентилатори, односно филтровентилациони уреди за сув воздух, вентили за регулација на натпритисокот, разводни цевоводи, анемостати и придушувачи на бучава); мерни инструменти, мерач на натпритисок и протек на воздухот, индикатор на јагленмоноксид, термометар со хигрометар; материјал за инсталациона мрежа (електрична, водоводна, канализациона и за греење и проветрување со клима уреди);

66) наменска опрема за засолништа, двоенаменски објекти, центри за врска, центри за известување, набљудувачки станици и заштитни објекти, како и простории за престој и работа на единици и штабови на цивилната заштита; планшети; плочи (преглед) на метео-ситуација; агрегати за самостојно снабдување на засолништа и двоенаменски објекти во енергетски потреби; опрема за санациони потреби (третман на мртвци во засолништа);

67) минимум средства за лична и колективна заштита од точ. 2, 4 и 7 на Одлуката за утврдување на минимумот средства за лична и колективна заштита од воени дејства и од други опасности („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/84);

68) опрема за спасување од урнатини и од височини: скали, тркала, јажиња, сајли, лопати, казми, чекани, лостови, секири, гумени чизми, шлемови, рачни пилци за бетонски челник, спушталки, вреќи, перници за скокање, корпи за спасување, фетерова перница, пневматски кожици и сл.;

69) противпожарна опрема; апарати за гаснење на пожари со прав, пена, гас (CO₂), со вода и со халон; елементи и апарати на стабилни системи (стабилни инсталации за гаснење на пожар со пена, со распрската вода и со прав), инсталации за гаснење на искри, стабилни (CO₂) инсталации, стабилни спринклер-инсталации; противпожарни возила, пумпи и приколки (противпожарни возила за гаснење со вода, вода-прав, вода-прав-пена, со прав); противпожарни автоматски скали и приколки; преносни и превозни стабилни фрлачи на вода-пена; противпожарна арматура, спојки, млазници, разделници, собирници и шумкални корпи, (спојки, потисни цевки, шумкални цевки; млазници, шумкални корпи, разделници, собирници); хидрантски ормани со и без продолжение и клучеви на ормани за настава, спојки, клучеви за спојки; противпожарен прибор, уреди и средства за гаснење; лична противпожарна опрема (облека и униформа) облека за заштита од оган; уреди и елементи за дојавување на пожар;

70) средства и наставен прибор за оспособување на младина и населението; географски и топографски карти, проекциони апарати (кино-проектор, дијапроектор и графоскоп), пресеци на вооружување, минско-експлозивни средства, АБХ и други средства; макети и црежи на вооружување, борбени воздухопловни и пловни средства, релјефи на земјишта, заштитни објекти, засолништа и други

макети; наставни филмски производи, (филмови, дијапозитив и статични и поларизирани графологии), цели за гаѓање и дијаблоло куглички за воздушна пушка 4,5 mm, кукли за вежбање на вештачко дишење и надворешна масажа на срцето, проктопласт за имитација на повреда, преврска за подврзување на крвни садови, завој „халико”, завој „мул”, газа хидрофилна стерилна, триаголна шамија, прирачници и др.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Списокот на средствата за вооружување и воена опрема и на средствата за резерва за вонредни потреби на чијшто промет не се плаќа данок на промет на производите („Службен воен лист”, бр. 2/73 и 9/79).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 5-6569/1
13 јуни 1985 година
Белград

Сојузен секретар за
финанси,
Владо Клеменчиќ, с. р.

473.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА ДОЛГИ НАД 1 МЕТАР

1. На задолжително атестирање подлежат бетонски цевки за канализација долги над 1 метар (во натамошниот текст: бетонски цевки за канализација), и тоа:

- 1) вибропресувани бетонски цевки (неармирани и армирани со конструктивна арматура);
- 2) центрифугирани бетонски цевки (неармирани и армирани со конструктивна арматура).

2. На испитување за задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на бетонските цевки:

- 1) мерите на цевките;
- 2) отпорноста спрема теменен притисок;
- 3) водонепропустливоста.

3. Карактеристиките на квалитетот на производите од точка 2 на оваа наредба се утврдени во следните југословенски стандарди, и тоа:

- 1) со југословенскиот стандард JUS U.N1.051 – Бетонски цевки за канализација, долги над 1 m. Вибропресувани. Технички услови;
- 2) со југословенскиот стандард JUS U.N1.052 – Бетонски цевки за канализација, долги над 1 m. Центрифугирани. Технички услови.

4. Испитување на карактеристиките на квалитетот на производите се врши на начинот определен во југословенскиот стандард JUS U.N1.051 – Бетонски цевки за канализација долги над 1 m. Вибропресувани. Технички услови.

5. Постапката за атестирање на бетонски цевки за канализација се применува за секој тип производи.

6. Типот на производот е утврден со ознака на цевката. Означувањето на цевките е дефинирано во југословенските стандарди JUS U.N1.051 и JUS U.N1.052.

7. Постапката за испитување на типот на бетонските цевки за канализација се спроведува на следниот начин:

- 1) земање мостри за испитување на типот на производот врши, по свој избор, овластената организација за за-

должително атестирање во складот на готови производи кај производителот.

2) овластената организација за задолжително атестирање зема најмалку три цевки со ист внатрешен пречник. За земањето мостри се составува записник, кој ги содржи следните податоци:

- а) фирма односно назив и седиште на производителот;
- б) назив и број на мострите;
- в) место и датум на земањето мостри;
- г) датум на изработката на земените мостри на бетонски цевки.

Записникот за земањето мостри го потпишуваат претставници на производителот и на организацијата овластена за задолжително атестирање.

8. Ако со испитувањата на карактеристиките од точка 2 според методите од точка 4 на оваа наредба се утврди дека сите резултати ги задоволуваат условите од точка 3, на оваа наредба, организацијата овластена за задолжително атестирање издава атест за типот на цевката кој важи шест месеци.

9. Организацијата овластена за задолжително атестирање е должна кон атестот да приложи примерок на извештајот за испитувањето. Едниот примерок на атестот, со извештајот за испитувањето, организацијата овластена за атестирање му го доставува на нарачувачот, другиот на Сојузниот завод за стандардизација, а третиот го задржува за свои потреби.

Извештајот за испитувањето го содржи следното:

- 1) податоци за производот;
- 2) податоци за производителот;
- 3) податоци за периодот во кој е вршена контрола;
- 4) податоци за југословенските стандарди според кои е вршено испитувањето;
- 5) резултати од испитувањето на карактеристиките на квалитетот од точка 2 на оваа наредба;
- 6) заклучок со образложение;
- 7) број на издадениот атест;
- 8) податоци за местото и датумот на испитувањето.

Извештајот за испитувањето од став 1 на оваа точка мора да биде заверен со печат и потпис од страна на овластениот работник на овластената организација за задолжително атестирање.

Заглавието на извештајот за испитувањето од став 1 на оваа точка го содржи следното:

- 1) фирма односно назив и седиште на организацијата овластена за задолжително атестирање;
- 2) број на решението за овластувањето и датум на издавањето на решението.

Организацијата овластена за задолжително атестирање е должна да го чува издадениот атест и извештајот за испитувањето од став 1 на оваа точка најмалку три години од денот на издавањето.

10. Производот за кој е издаден атест, производителот мора да го означи со атестен знак според Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81), при што под атестниот знак мора да се наоѓаат две буквени и две бројни ознаки. Буквените ознаки (UN) се однесуваат на групата и подгрупата на југословенските стандарди на кои припаѓаат производите од точка 1 на оваа наредба, а бројните ознаки се шифра на овластената организација за задолжително атестирање.

Големината на атестниот знак е утврдена со височината „В” од точка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак, која изнесува 50 mm. Производот што е обележан со атестен знак мора да има и датум на производството.

11. За атестирање на бетонски цевки за канализација може да се овласти организација на здружен труд која во поглед на опременоста и стручните квалификации на работниците ги исполнува следните услови:

- а) располага со долунаведената опрема, и тоа:
 - 1) преса за испитување на теменен притисок;

- 2) уред за нанесување на сила на притисок на бетонската цевка;

- 3) опрема за испитување на водонепропустливоста;

- 4) опрема за проверување на мерите на цевката;

- б) за работи на задолжително атестирање да има работници со следна стручна квалификација, и тоа:

- 1) ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата – дипломиран инженер по градежништво или дипломиран инженер по технологија со најмалку 10 години работно искуство на работи на испитување на градежен материјал;

- 2) ако се во прашање стручни работници:

- дипломиран инженер по градежништво со најмалку 5 години работно искуство на работи на испитување на градежен материјал или дипломиран инженер по технологија со најмалку 5 години работно искуство на работи на испитување на градежен материјал;

- техничар од градежна струка;

- лаборант од градежна струка.

12. Организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање е должна да изврши атестирање на бетонските цевки за канализација во рок од 15 дена од денот на земањето мостри за атестирање.

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на девет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-2445/1

30 април 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

474.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ ВО БЕТОНОТ

1. На задолжително атестирање подлежат следните додатоци во бетонот:

- 1) пластификатори;
- 2) аеранти;
- 3) забавувачи на врзувањето;
- 4) забрзувачи на врзувањето;
- 5) забрзувачи на процесот на втврднувањето;
- 6) затиначи;

2. На испитување за задолжително атестирање подлежат следните карактеристики за квалитет на додатоците во бетонот:

- а) физичко-хемиските својства:

- 1) зафатнинска маса;

- 2) површински напон на пластификаторите и аерантите;

- 3) содржина на сува материја на додатоците во бетонот во течна состојба;

- 4) растворливост на додатоците во цврста состојба во дестилирана вода и во дестилирана вода заситена со вар;

5) загуба во жарене на додатоците во бетонот во цврста состојба;

6) pH-вредност;

7) содржина на хлор-јон квалитативно и квантитативно, само ако квалитативната анализа е позитивна;

8) IR спектроскопија;

9) определување на редукционите материи;

10) стабилност на пената на аерантите.

б) влијание на додатоците во бетонот врз особините на цементната паста и на малтерот:

1) стандардна конзистенција;

2) време на врзување;

3) постојаност на зафатнината;

4) намалување на количината на потребната вода;

5) цврстина при свиткување и притисок;

6) линеарни деформации;

7) зголемување на содржината на воздух во однос на мострата без додаток (еталон).

в) влијание на додатоците во бетонот врз особините на челикот во бетонот (само ако додатокот содржи хлориди).

г) влијание на додатоците во бетон врз особините на свежиот бетон:

1) зафатнинска маса во збиена состојба;

2) конзистенција;

3) време на врзување;

4) содржина на воздух.

д) влијание на додатоците во бетонот врз особините на втврднатиот бетон:

1) зафатнинска маса;

2) цврстина при притисок;

3) отпорност на мраз;

4) водонепропустливост.

3. Карактеристиките за квалитет на додатоците во бетонот се утврдени во југословенскиот стандард **JUS U. M1.035**.

4. Испитување на карактеристиките за квалитет на додатоците во бетонот се врши на начинот определен со следните југословенски стандарди, и тоа:

1) југословенскиот стандард **JUS B.C8.022** – Цемент. Испитување на цврстината на цементот;

2) југословенскиот стандард **JUS B.C8.023** – Цементи. Методи за испитување на физичките особини на цементот;

3) југословенскиот стандард **JUS B.C8.029** – Цемент. Собирање на цементниот малтер поради сушење;

4) југословенскиот стандард **JUS B.C8.050** – Одредување на содржината на воздухот во цементниот малтер;

5) југословенскиот стандард **JUS U.M1.015** – Бетон. Испитување на водонепропустливоста на бетонот;

6) југословенскиот стандард **JUS U.M1.016** – Бетон. Испитување на отпорноста на мраз;

7) југословенскиот стандард **JUS U.M1.019** – Бетон. Одредување на времето на врзување на бетонските мешаници со мерење на отпорот при втиснување на игла;

8) југословенскиот стандард **JUS U.M1.020** – Бетон. Одредување на цврстината на бетонските тела изработени од свеж бетон при притисок;

9) југословенскиот стандард **JUS U.M1.031** – Бетон. Одредување на содржината на воздухот во свежиот бетон;

10) југословенскиот стандард **JUS U.M1.038** – Бетон.Dodатоци за бетон. Испитување на влијанието на додатоците за бетон на цементната паста и малтерот;

11) југословенскиот стандард **JUS U.M1.039** – Бетон. Dodатоци за бетон. Испитување на физичко-хемиските својства;

12) југословенскиот стандард **JUS U.M1.044** – Бетон. Dodатоци за бетон. Испитување на влијанието на додатоците врз корозијата на арматурата;

13) југословенскиот стандард **JUS U.M8.054** – Бетон. Одредување на конзистенцијата на бетонот со помаш на Вебе апаратот.

5. Постапката за атестирање на додатоците во бетонот се врши за секој тип додаток.

6. Постапката за испитување на типот на додатокот во бетонот се врши на следниот начин:

1) просечната мостра за испитување на типот на додатокот во бетонот ја зема организацијата овластена за задолжително атестирање.

2) за земањето на мостри се составува записник што ги содржи следните податоци:

– назив на додатокот во бетонот;

– фирма односно назив и седиште на производителот;

– количина на која се однесува мострата (ознака на шаржата);

– датуми на производството на испитуваните шаржи;

– декларирани својства на додатокот во бетонот;

– начин на складирање;

– датум и место на земањето мостра.

Записникот го потпишуваат претставниците на производителот и организациите овластени за задолжително атестирање.

7. Ако организацијата овластена за атестирање утврди, дека сите резултати од испитувањето ги задоволуваат карактеристиките за квалитет според точка 3 од оваа наредба, издава атест за типот на додатокот во бетонот кој важи три години.

8. Ако организацијата овластена за атестирање утврди дека кој и да е резултат од испитувањето не ги задоволува карактеристиките за квалитет пропишани во точка 3 од оваа наредба, таа пристапува кон повторно испитување на додатокот во бетонот на тој начин што зема мостри од следните две шаржи.

9. Ако организацијата овластена за атестирање утврди (на две дополнително земени мостри), дека сите резултати од испитувањето (за обете дополнително земени мостри) ги задоволуваат карактеристиките за квалитет според точка 3 на оваа наредба, издава атест за типот на производот од точка 1 на оваа наредба кој важи три години.

10. Производителот е должен секој додаток во бетонот по добивањето на атестот да го сообрази со атестираниот тип.

11. По добивање на атестот, контрола на сообразност на додатокот во бетонот кон атестираниот тип се врши на секои 12 месеци според постапката дадена во точка 6 на оваа наредба под 1) и 2). Организацијата овластена за задолжително атестирање врши испитување на карактеристиките за квалитет, од точка 2 на оваа наредба под а), б) и в), што се однесуваат на декларираниот тип на додатокот во бетонот, и тоа само со еден вид цемент.

12. Секој додаток во бетонот е сообразен со атестираниот тип доколку организацијата овластена за задолжително атестирање при контролата за сообразност утврди:

1) дека отстапувањата на физичко-хемиските својства наведени во точка 2 од оваа наредба под а) не ги надминуваат вредностите наведени во југословенскиот стандард **JUS U.M1.035**.

2) дека сите резултати од испитувањата на карактеристиките за квалитет од точка 2 на оваа наредба, што се условуваат, ги задоволуваат вредностите пропишани во точка 3 на оваа наредба.

13. Ако организацијата овластена за атестирање со контролата за сообразност утврди дека производот е сообразен со атестираниот тип, ја продолжува важноста на атестот за наредните 12 месеци, што го назначува во извештајот за испитувањето.

14. Ако организацијата овластена за атестирање со контролата за сообразност утврди дека производот не е сообразен со атестираниот тип го известува производителот и Сојузниот завод за стандардизација.

15. Ако организацијата овластена за атестирање со контролата за сообразност на двете дополнително земени мостри утврди дека обете се сообразни со атестираниот тип, ја продолжува важноста на атестот за наредните 12 месеци што го назначува во извештајот за испитувањето.

16. Ако организацијата овластена за атестирање со контролата за сообразност на двете дополнително земени мостри утврди дека истите не се сообразни со атестираниот тип за тоа, со образложение, го известува производителот и Сојузниот завод за стандардизација заради повлекување на атестот.

17. Доколку производителот продолжи со производство на некој тип производ што го прекинал, мора повторно да изврши атестирање на типот на производот.

18. За додатоците во бетонот за кои со испитувањето ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови за квалитет, организацијата овластена за задолжително атестирање издава атест кон кој се прилагаат извештаи за испитувањето. Едниот примерок од атестот организацијата овластена за атестирање го доставува до подносителот на барањето за задолжително атестирање, вториот до Сојузниот завод за стандардизација, а третиот го задржува за свои потреби.

Извештајот за испитувањето содржи:

1) податоци за производителот;
2) податоци за производот (тип на производот, броеви и датуми на производството на испитуваните шаржи и др.);

3) вид и класа на употребениот цемент за испитување на додатокот;

4) податоци за употребениот агрегат за подготвување на бетонски тела за испитување на карактеристиките наведени во точка 2 на оваа наредба;

5) податоци за периодот во кој е вршена контрола на квалитетот;

6) податоци за југословенските стандарди според кои е вршено испитувањето;

7) датум на земањето мостра и датум на завршувањето на сите испитувања;

8) резултати од испитувањата на карактеристиките за квалитет од точка 2 на оваа наредба;

9) заклучок со образложение;

10) број на издадениот атест.

Извештајот за испитувањето мора да биде заверен со печат и потпис од страна на овластениот работник на овластената организација за атестирање.

Заглавието на извештајот за испитувањето содржи:

1) фирма односно назив и седиште на организацијата овластена за задолжително атестирање;

2) број на решението за овластувањето и датум на издавањето.

Организацијата овластена за задолжително атестирање е должна да го чува издадениот атест и извештајот за испитувањето најмалку три години од денот на издавањето.

19. Означување со атестен знак врз пакувањето на додатоците во бетонот се врши според Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81), при што под атестниот знак мора да се наоѓаат две буквени и две бројни ознаки. Буквените ознаки (UM) се однесуваат на групата и подгрупата југословенски стандарди во кои спаѓаат производите од точка 1 на оваа наредба, а бројните ознаки се шифра на организацијата овластена за задолжително атестирање.

Големијата на атестниот знак е утврдена со височината „В” од точка 4 на Наредбата од став 1 на оваа точка која изнесува 30 mm.

20. За атестирање на додатокот во бетонот може да се овласти организација на здружен труд која во поглед на опременоста и стручните квалификации на работниците ги исполнува следните услови:

а) располага со долунаведената опрема, и тоа со:

1) ареометар;

2) стаклен цилиндар од 250 ml;

3) сталагмометар или торзиска вага;

4) држач за сталагмометар;

5) електрична сушилница со терморегулатор;

6) ексикатор;

7) платинска шолја или стаклен сад со брусен затворач;

8) уред за цедење под вакуум;

9) вакуум пумпа;

10) лабораториски прибор за квалитативна и квантитативна анализа;

11) сад за одлежување на колачот и прстените;

12) потресна маса;

13) компаратор за мерење на деформациите;

14) прибор за определување на зафатнинската маса на цементот;

15) преса за определување на свиткувачката цврстина или со Michaelis-ова вага;

16) порцеланско лонче за цедење, од типот А2;

17) порцеланско лонче за жарење;

18) рН-метар;

19) електрична печка за жарење со терморегулатор;

20) спектрограф за IR подрачје;

21) градуиран цилиндар со содржина од 50 ml, со брусен чеп;

22) Викатов (Vicat) апарат со прстени;

23) Шателиеови (Le Chatelier) прстени;

24) сад за варење на колачот и прстените;

25) апарат за мерење на воздухот во цементниот малтер;

26) автоматска мешалка;

27) вибрациона маса;

28) аналитичка вага од 250 g;

29) прецизна вага од 1 000 g;

30) вага со капацитет од 20 kg, со точност од 1 g;

31) калапи 40 × 40 × 160 mm според југословенскиот стандард JUS B.C8.022;

32) климатизирана просторија за константно одржување на влагата и температурата;

33) базени за одлежување на епруветите, со температура од $22 \pm 2^\circ\text{C}$;

34) преса за определување на притисната цврстина од 20 t;

35) стаклена када со должина од 360 mm, ширина 240 mm, височина 260 mm;

36) каломел-електрода, заситена;

37) графитна електрода со димензии 140 mm × 140 mm и дебелина 4 mm или платинска електрода;

38) извор на струја со постојан напон од 12 V;

39) потенциометар со најголема отпорност од 10 MΩ на номинална струја од 1 mA;

40) микроамперметар со класа на точност 0,2 мерн опсег до 3 mA;

41) милivolтметар со класа на точност 0,2 на мерен опсег до 1 V;

42) електролит – заситен со калциумхидроксид, раствор на Ca(OH)₂;

43) калапи за изработка на епрувети (електроди) со внатрешен пречник од 40 mm, со височина 80 mm;

44) калапи за подготвување на бетонски тела (епрувети) според југословенскиот стандард JUS U.M1.004;

45) преса за определување на притисната цврстина на бетонските тела;

46) гарнитура на сита за испитување на гранулометрискиот состав на агрегатот;

47) уред за испитување на отпорноста на бетонските тела на мраз според југословенскиот стандард JUS U.M1.016;

48) уред за испитување на водонепропустливоста на бетонот според југословенскиот стандард JUS U.M1.015;

49) лабораториска мешалка за подготвување на свеж бетон;

50) Вебе апарат за испитување на конзистенцијата на свеж бетон;

51) апарат за мерење на воздухот во свеж бетон;

52) уред за испитување на времето на врзување на бетонот според југословенскиот стандард JUS U.M1.019;

б) за работите за задолжително атестирање да постојат работници со следните стручни квалификации, и тоа:

1) ако е во прашање работник што раководи со испитувањата:

– дипломиран инженер по технологија или дипломиран инженер по градежништво со најмалку 10 години работно искуство на работи на испитување градежен материјал;

2) ако се во прашање стручни работници:

– дипломиран инженер по технологија со најмалку 5 години работно искуство на работи на испитување градежен материјал;

– дипломиран инженер по градежништво со најмалку 5 години работно искуство на работи на испитување градежен материјал;

- техничар од градежна струка;
- техничар од хемиска струка;
- лаборант од градежна или хемиска струка.

21. Организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање е должна да изврши атестирање и контрола на сообразноста на производите од точка 1 на оваа наредба на атестирањот тип во рок од 90 дена од денот на земањето мостра за атестирање.

22. Оваа наредба влегува во сила по истекот на девет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-2447/1
30 април 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

475.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЦЕМЕНТ

1. На задолжително атестирање подлежат следните видови цемент:

- 1) портланд – цемент;
- 2) портланд – цемент со додаток на згура до 15%;
- 3) портланд – цемент со додаток на згура од 15% до 30%;
- 4) портланд – цемент со додаток на пуцолан до 15%;
- 5) портланд – цемент со додаток на пуцолан од 15% до 30%;
- 6) портланд – цемент со најмногу 15% мешан додаток;
- 7) портланд – цемент од 15% до 30% мешан додаток;
- 8) металуршки цемент;
- 9) металуршки цемент со додаток на пуцолан;
- 10) пуцолански цемент од природен или вештачки пуцолан;
- 11) сулфатно отпорен цемент;
- 12) бел портланд–цемент;
- 13) алуминатен цемент;
- 14) цемент со ниска топлота на хидратација.

2. На испитување за задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на квалитетот на цементот:

- а) хемиски карактеристики, и тоа:

- 1) SiO_2 ;
- 2) Al_2O_3 ;
- 3) Fe_2O_3 ;
- 4) CaO ;
- 5) SO_3 ;
- 6) MgO ;
- 7) CaS (освен за алуминатен цемент);
- 8) нерастворлив остаток;
- 9) загуба со жарење (освен за алуминатен цемент);
- 10) Cl (за портланд–цемент и портланд–цемент со дотадоци до 15%);
- 11) алкалии како Na_2O (освен за алуминатен цемент);
- 12) MnO , FeO , P_2O_5 (за портланд–цементи со додаток на згура и металуршки цемент);
- 13) TiO_2 (алуминатен цемент);
- 14) слободен CaO (освен за алуминатен цемент);
- б) физички карактеристики, и тоа:

- 1) финост на мелењето (остаток на ситото 0,09 mm);
- 2) време на врзувањето;
- 3) специфична површина по Blaineu (освен за алуминатен цемент);
- 4) зафатнинска маса без пори и шуплини, зафатнинска маса во растресита состојба, зафатнинска маса во збиена состојба;
- 5) постојаност на зафатнината: на колачињата и по Le Chatelier;
- 6) автоклавна деформација (за цемента со содржина на MgO над 5%);
- 7) вода потребна за стандардна конзистенција;
- 8) белина (за бел портланд – цемент);
- 9) линеарни деформации поради сушење (освен за алуминатен цемент);
- 10) топлота на хидратација (за цемент со ниска топлота на хидратација);
- в) механички карактеристики, и тоа:

- 1) свитлива цврстина;
- 2) притисна цврстина.

3. За оцена на сообразност на карактеристиките на квалитетот се земаат карактеристиките на квалитетот што се утврдени во следните југословенски стандарди, и тоа:

- 1) со југословенскиот стандард JUS B.C1.011 – Цемент. Портланд–цемент. Портланд–цементи со дотадоци. Металуршки цемента. Пуцолански цемент. Дефиниции, класификација и технички услови;
- 2) со југословенскиот стандард JUS B.C1.009 – Бел портланд цемент. Дефиниција, класификација, технички услови и испитување на белината на цементот;
- 3) југословенскиот стандард JUS B.C1.013 – Цементи со ниска топлота на хидратација. Дефиниција, класификација, технички услови и примена;
- 4) со југословенскиот стандард JUS B.C1.014 – Сулфатно отпорни цемента. Портланд–цемент. Металуршки цемент. Дефиниција, класификација и технички услови на квалитетот;
- 5) со југословенскиот стандард JUS B.C1.015 – Алуминатен цемент. Дефиниција, класификација и технички услови.

4. Статистички се обработуваат резултатите од испитувањето на следните карактеристики на квалитетот на цементот:

- 1) свитлива цврстина по 28 дена;
- 2) притисна цврстина по 28 дена.

5. Испитување на карактеристиките на квалитетот на цементот за задолжителното атестирање од точка 2 на оваа наредба се врши со примена на методите утврдени во следните југословенски стандарди, и тоа:

- 1) со југословенскиот стандард JUS B.C8.020 – Цемент. Методи на хемиското испитување на цементите произведени врз база на портланд – клинкер;
- 2) со југословенскиот стандард JUS B.C8.021 – Алуминатен цемент. Методи на хемиското испитување;

3) со југословенскиот стандард JUS B.C8.022 – Цемент. Испитување на цврстината на цементот;

4) со југословенскиот стандард JUS B.C8.023 – Цементи. Методи на испитувањето на физичките особини на цементот;

5) со југословенскиот стандард JUS B.C8.024 – Определување на специфичната површина на портланд-цементот;

6) со југословенскиот стандард JUS B.C8.025 – Цемент. Автоклавно ширење на цементот;

7) со југословенскиот стандард JUS B.C8.026 – Определување на специфичната површина на цементот, пуцоланот, згурата и слично;

8) со југословенскиот стандард JUS B.C8.027 – Цементи. Определување на топлотата на хидратацијата на цементот со методот на термос-боца;

9) со југословенскиот стандард JUS B.C8.028 – Цементи. Определување на топлотата на хидратацијата на портланд-цементот и на цементот со додатоци со метод на растворување;

10) со југословенскиот стандард JUS B.C8.029 – Цемент. Собирање на цементен малтер поради сушење.

6. Статистичка обработка на резултатите од испитувањето на карактеристиките на квалитетот на цементот за задолжителното атестирање од точка 4 на оваа наредба, добиени со испитувањето во посматраното тримесечје, се врши на следниот начин: од расположливите податоци се формираат три групи податоци N_1 , N_2 , N_3 .

Групата N_1 (x_1 , s_1) со големина n_1 се состои од резултатите на испитувањата што производителот ги врши во текот на производството на просечниот дневен извадок.

Групата N (x_2 , s_2) со големина n_2 се состои од резултатите на испитувањата што производителот ги врши на заеднички земените случајни извадоци со организацијата овластена за атестирање заради наспoredни испитувања.

Групата N_3 (x_3 , s_3) со големина n_3 се состои од резултатите на испитувањата што ги врши организацијата овластена за атестирање на заеднички земените случајни извадоци со производителот заради наспoredни испитувања.

За секоја од групите N_1 , N_2 , и N_3 се определуваат најмалата измерена вредност x_{\min} , најголемата измерена вредност x_{\max} , аритметичката средина \bar{x} и стандардната девијација s .

За групите N_1 , N_2 , и N_3 се врши тестирање на значајноста на разликите на варијансите и на аритметичките средини за ниво на значајноста $\alpha = 0,1$ се врши на следниот начин:

а) за групите N_1 и N_3 се врши тестирање на значајноста на разликата на варијансите и на аритметичките средини. Споредувањето на варијансите на тие групи се врши со Snedekov-овиот F тест според југословенскиот стандард JUS A.A2.010 – Статистичка обработка на податоци.

Ако разликата на варијансите не е значајна (варијансите непознати, еднакви) се врши споредување на аритметичките средини со Student-овиот t тест според југословенскиот стандард JUS A.A2.010 – Статистичка обработка на податоци.

Ако разликата на варијансите е значајна, не се врши споредување на аритметичките средини;

б) ако разликата на варијансите и на аритметичките средини, односно разликата на варијансите или разликата на аритметичките средини на групите N_1 и N_3 е значајна, мора за групите N_2 и N_3 да се изврши тестирање на значајноста на разликите на варијансите и на аритметичките средини на начинот пропишан во одредбата под а) од оваа точка.

Ако разликата на варијансите и на аритметичките средини, односно разликата на варијансите или разликата на аритметичките средини на групите N_2 и N_3 не се значајни, се формира од сите елементи на тие групи нова група

$N_{2,3}$ која служи за оценка на сообразноста на карактеристиките на квалитетот на цементот. За групата $N_{2,3}$ се определуваат најмалата измерена вредност x_{\min} , најголемата измерена вредност x_{\max} , аритметичката средина \bar{x} и стандардната девијација s .

Ако разликите на варијансите и на аритметичките средини, односно разликата на варијансите или разликата на аритметичките средини на групите N_2 и N_3 се значајни, не смее да се формира групата $N_{2,3}$. Во тој случај оцената на сообразноста на карактеристиките на квалитетот на цементот се врши според групата N_3 која мора да има најмалку $n_3 =$ шест елементи.

Ако групата N_3 во посматраното тримесечје има помалку од 6 елементи, организацијата овластена за атестирање мора веднаш да го продолжи испитувањето на посматраната карактеристика на случајните извадоци што таа организација ги зема во растојание не помало од 8 часови и не поголемо од 24 часа, се додека групата N_3 формирана од претходно земените и новоземените извадоци не ќе има најмалку $n_3 =$ шест елементи;

в) за оценка на сообразноста на карактеристиките на квалитетот на цементот што се обработуваат статистички, се земаат аритметичките средини \bar{x} и стандардните девијации s , и тоа:

1) ако разликата на варијансите и на аритметичките средини, односно разликата на варијансите и разликата на аритметичките средини не е значајна според тестовите од одредбата под а) на оваа точка, се земаат вредностите од групата N_1 ;

2) ако разликата на варијансите и на аритметичките средини, односно разликата на варијансите или разликата на аритметичките средини на групите N_1 и N_3 е значајна според тестовите од одредбата под а) на оваа точка, а разликите на варијансите и на аритметичките средини на групите N_2 и N_3 не се значајни според тестовите од одредбата под б) на оваа точка се земаат вредностите од групата $N_{2,3}$;

3) ако разликите на варијансите и на аритметичките средини, односно разликата на варијансите или разликата на аритметичките средини на групите N_1 и N_3 односно N_2 и N_3 се значајни, оцената на сообразноста на карактеристиките на квалитетот на цементот се врши според групата N_3 формирана на начинот утврден со одредбата под б) на оваа точка.

7. Земањето на извадоци за испитување на карактеристиките на квалитетот на цементот од точка 2 на оваа наредба се врши на начинот утврден со југословенскиот стандард JUS B.C1.012 – Цемент. Начин на испорака, пакување, сместување и земање на извадоци.

Извадоците ги зема работникот на овластената организација за атестирање на цемент.

8. Постапката за испитување на цементот од точка 1 на оваа наредба се спроведува на следниот начин:

а) доколку производството на цемент е непрекинато, организацијата овластена за задолжително атестирање ги испитува извадоците на цементот земени од производството, зависно од месечната количина на произведениот цемент, во поглед на карактеристиките од точка 2 на оваа наредба, и тоа:

1) до 8000 t од ист вид и класа на цемент – најмалку еднаш месечно,

2) од 8 001 t до 36 000 t од ист вид и класа на цемент – најмалку два пати месечно;

3) од 36 001 t до 80 000 t од ист вид и класа на цемент – најмалку трипати месечно.

4) над 80 001 t од ист вид и класа на цемент – најмалку четири пати месечно;

б) производителот на цемент во текот на производството секојдневно на просечниот дневен извадок врши испитување на следните карактеристики на квалитетот на цементот, и тоа на:

1) водата потребна за стандардна конзистенција,

2) времето на врзувањето,

3) постојаноста на зафатнината,

4) свитливата цврстина;
5) притисната цврстина;
в) производителот на цемент врши наспоредни испитувања на заеднички земените извадоци со организацијата овластена за задолжително атестирање на цементот според зачестеноста утврдена во одредбата под а) на оваа точка. Притоа се испитуваат сите карактеристики од точка 2 на оваа наредба. Така добиените резултати од испитувањето се земаат превид при статистичката оценка на карактеристиките на квалитетот на цементот според точ. 4 и 6 од оваа наредба.

Резултатите од сите свои секојдневни и наспоредни испитувања производителот ги внесува во контролните книги или во картичките за квалитетот на цементот, и е должен тие податоци еднаш месечно писмено навремено да ѝ ги достави на овластената организација за атестирање на цемент. Овластената организација за задолжително атестирање ги контролира сите резултати од испитувањето на производителот на цемент и врши статистичка обработка на резултатите од испитувањата на цврстината на цементот по 28 дена. Контролните книги или картички на квалитетот на цементот ги потпишува лицето определено од производителот на цемент;

г) доколку производителот го прекине производството на цемент, овластената организација мора да има неопходен број на извадоци за да може да изврши оценка на карактеристиките на квалитетот за сета количина на цемент што е произведена по посматраното претходно тримесечје или по издавањето на првиот атест според точ. 15 и 16 од оваа наредба.

Доколку производителот го прекине производството на цементот, неопходниот број на извадоци што мора да го земе овластената организација е:

- шест ако производството на цемент во претходното тримесечје било такво што овластената организација оцената на квалитетот ја вршела и според статистичката обработка на податоци;

2) - четири ако оцената на квалитетот на цементот за претходното тримесечје е вршена врз основа на испитувањата на три извадоци;

д) доколку организацијата овластена за атестирање не можела да го земе вкупниот број на извадоци наведен во оваа точка под г) (на пр. прекинувањето на производството настапило поради дефект), тогаш таа мора неопходниот број на извадоци, што мора да го земе во разгледување според оваа точка под г), да го формира од веќе земените извадоци во посматраниот период на контрола и од извадоците земени во претходните месеци на контрола;

ѓ) врз основа на резултатите од испитувањето на бројот на извадоците дефинирани во оваа точка под г), овластената организација за задолжително атестирање на цемент составува извештај за испитувањето и, доколку резултатите од испитувањето ги задоволат условите на квалитетот што се пропишани во оваа наредба, издава атест за видот и класата на цементот, кој се однесува на испитаната количина цемент.

9. Организацијата овластена за задолжително атестирање врши статистичка обработка на резултатите од своите испитувања и на резултатите од испитувањата што ги врши производителот. Статистичката обработка на резултатите се врши според методот од точка 6 на оваа наредба.

Цементите од производството над 8000 t месечно ги исполнуваат условите во поглед на сообразноста на карактеристиките на квалитетот на цементот, што се обработуваат статистички, ако при испитувањето на свитливите и притисните цврстини на цементот по 28 дена за групата според која се врши оцената постои однос:

$$x_{\text{кат}} \leq \bar{x} - K - s$$

каде што е:

x - аритметичка средина на групата на измерените вредности (резултатите од испитувањето)

s - стандардна девијација на групата на измерените вредности (резултатите од испитувањето)

$x_{\text{кат}}$ - карактеристична вредност (минимална цврстина пропишана во соодветен југословенски стандард)

K - коефициент од табелата Т.

Табела Т

Големина на изва- докот n	Коефициент К	
	за класа на цемент 25	за класа на цемент 35 и повеќе
6	1,52	1,92
7	1,39	1,80
8	1,30	1,71
9	1,24	1,64
10	1,18	1,59
11	1,14	1,54
12	1,10	1,51
13	1,07	1,48
14	1,04	1,45
15	1,02	1,43
16 и повеќе	1,00	1,40

10. Цементот ги исполнува условите во поглед на сообразноста на карактеристиките на квалитетот кога при испитувањето:

а) на хемиските карактеристики од точка 2 под а);

б) на физичките карактеристики од точка 2 под б) и в) на механичките карактеристики од точка 2 под в), што не се оценуваат статистички според точка 9 од оваа наредба:

1) резултатите од испитувањето на иста карактеристика на квалитетот за најмалку 3 последователни извадоци одговараат на вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба;

2) од три последователни извадоци резултатот од испитувањето на која и да е карактеристика на квалитетот на еден извадок не ги задоволни вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба, а резултатот од испитувањето на таа иста карактеристика на квалитетот, на четвртиот или задолжителниот следен извадок, одговара на вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба.

11. а) Ако резултатите од испитувањето според постапката од точка 6 на оваа наредба одговараат на вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба и на условите наведени во точ. 9 и 10 од оваа наредба, организацијата овластена за задолжително атестирање составува извештај за испитувањето и издава атест за видот и класата на цементот, чие важење изнесува три месеца.

б) ако оцената на сообразноста на карактеристиките на квалитетот се врши врз основа на испитувања на три извадоци, а резултатите од испитувањето ги задоволат вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба и условите наведени во точка 10 од оваа наредба, организацијата овластена за задолжително атестирање составува извештај за испитувањето и издава атест за видот и класата на цементот, чие важење изнесува три месеца.

в) ако вредностите на резултатите од испитувањето на пропишаните карактеристики на квалитетот на цементот, според постапката дефинирана во оваа точка под а) и б) не одговараат на вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба, организацијата овластена за задолжително атестирање го извештава за тоа, со образложение производителот и Сојузниот завод за стандардизација заради повлекување на атестот. Од тоа се изземаат следните случаи:

- ако само резултатите од испитувањето на цврстината, според постапката дефинирана во оваа точка, не ја задоволуваат декларираната класа на цементот, организа-

цијата овластена за задолжително атестирање издава атест за соодветна пониска класа, чие важење е три месеци.

- ако само резултатите од испитувањето на топлотата на хидратацијата, според постапката дефинирана во оваа точка, не ги задоволуваат со оваа наредба пропишаните услови на квалитетот, организацијата овластена за задолжително атестирање издава атест за соодветен вид и класа на цемент, чие важење е три месеци.

12. а) Ако производителот на цемент со своето испитување утврди дека испитуваните цврстини по 1, 3 или 7 дена не одговараат на декларираната класа во атестот, должен е таа количина на цемент да ја предекларира во соодветна пониска класа. Тие резултати од испитувањето се запишуваат, заради контрола на квалитетот на цементот, како резултати за соодветна класа на цемент.

б) Ако производителот на цемент со своето испитување утврди дека цементот не ги исполнува условите на постојаноста на зафатнината, е должен за тоа веднаш да ја извести овластената организација за атестирање на цемент. Производителот е должен веднаш да ја запре испораката на таков цемент.

Ако овластената организација за задолжително атестирање утврди непостојаност на зафатнината, писмено го известува за тоа производителот и на доцна во рок од седум дена пристапува кон повторно испитување. Ако организацијата овластена за задолжително атестирање при повторното испитување утврди непостојаност на зафатнината, таа го известува за тоа производителот и Сојузниот завод за стандардизација, заради повлекување на атестот.

13. Ако производителот со непрекинато производство произведе помала количина на цемент, постапката е следната:

- ако произведената количина на цемент е помала од 2000 t, овластената организација зема еден извадок за испитување;

- ако произведената количина на цемент е од 2000 t до 8000 t, овластената организација зема три извадоци за испитување.

Ако сите резултати од испитувањето ги задоволат условите пропишани во точка 3 од оваа наредба, овластената организација издава атест за испитаната количина на цемент.

14. Цементот од увоз се атестира, по правило, како и цементот произведен во домашни фабрики.

Ако постапката за атестирање на цемент што се применува врз домашните производители е неприменлива врз странските производители, атестот за цементи од увоз се издава според следната постапка:

а) земањето на извадоци се врши на начинот предвиден во точка 7 од оваа наредба. Извадоците се земаат во местото на влезот во земјата или во местото на отворањето на вагоните односно силос-цистерните, при што рокот за земање на извадоци од ист вид и класа на цемент е најмногу 15 дена.

Во записникот за земање на извадоци се внесуваат податоци за: декларираниот квалитет на цемент, производителот, количината на пратката, ознаката на цементот, броевите на транспортното средство, датумот на влегувањето во земјата, ознаките на извадоците и датумот на земањето на извадоците. Записникот го потпишува работникот на овластената организација за задолжително атестирање што ги зел извадоците;

б) се врши испитување на сите пропишани карактеристики од точка 2 на оваа наредба според методите на испитувањето од точка 5 на оваа наредба, со тоа што не се врши статистичка обработка на резултатите од испитувањето;

в) атестот се издава за количина од најмногу 2000 t од ист вид, класа и пратка во рок од најмногу 15 дена од денот на земањето на извадоците ако резултатите од испитувањето на карактеристиките на квалитетот утврдени во точка 2 на оваа наредба ги задоволат вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба. За издавање на атест резултатите од испиту-

вањето на финоста на мелењето (остаток на ситото 0,09 mm) не се земаат предвид. Атестот се издава по добивањето на резултатите од испитувањето на цврстината по 1,3 или 7 дена. Ако организацијата овластена за тестирање утврди дека резултатите од испитувањето на свитливата и притисната цврстина по 28 дена за количината на цементот што го добила атестот, не одговараат на вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба, за наредната количина на увезен цемент од ист вид и класа организацијата овластена за атестирање може да издаде атест дури по добивањето на резултатите од испитувањето и на свитливата и на притисната цврстина по 28 дена.

15. За цементите од новоизградени фабрики за цемент првиот атест за видот и класата на цементот може да се издаде по добивањето на резултатите од испитувањето на карактеристиките на квалитетот на цементот од точка 2 под а) и б) на оваа наредба и резултатите од испитувањето на цврстината по 1, 3 или 7 дена. Организацијата овластена за задолжително атестирање мора да испита најмалку шест извадоци на цемент.

Организацијата овластена за задолжително атестирање може да земе најмногу еден извадок за еден ден на производство на цемент.

Ако резултатите од испитувањето на сите извадоци ги задоволат условите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба, овластената организација издава атест за видот и класата на цементот, чие важење изнесува 30 дена.

По добивањето на резултатите од испитувањето на цврстината по 28 дена, овластената организација издава атест за видот и класата на цементот чие важење изнесува три месеци.

16. Во постојните фабрики за цемент за нов вид односно класа на цемент првиот атест за новиот вид односно класа на цемент може да се издаде по добивањето на резултатите од испитувањето на карактеристиките на квалитетот на цементот од точка 2 под а) и б) на оваа наредба и резултатите од испитувањето на цврстината по 1, 2 или 7 дена.

Ако производителот го продолжи производството на видот и класата на цемент чие производство е прекинато, според точка 8 под г) од оваа наредба, тој мора да добие атест пред пуштањето на наведениот цемент во промет. Организацијата овластена за атестирање може да му го издаде на производителот наведениот атест по добивањето на резултатите од испитувањето на карактеристиките на квалитетот на цементот од точка 2 под а) и б) од оваа наредба и резултатите од испитувањето на цврстината по 1, 3 или 7 дена.

Организацијата овластена за задолжително атестирање мора да испита најмалку три извадоци на цемент.

Организацијата овластена за задолжително атестирање може да земе најмногу еден извадок за еден ден производство на цемент.

Ако резултатите од испитувањето на сите извадоци ги задоволат условите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба, овластената организација издава прв атест за видот и класата на цементот, чие важење изнесува 30 дена.

По добивањето на резултатите од испитувањето на цврстината по 28 дена, овластената организација издава соодветен атест за видот и класата на цементот, чие важење изнесува три месеци.

17. За цементите од точка 1 на оваа наредба, за кои ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, организацијата овластена за задолжително атестирање издава атест, кој кој се прилага извештај за испитувањето, во три примероци, од кои едниот се доставува до поднесителот на барањето за задолжително атестирање, вториот до Сојузниот завод за стандардизација, а третиот го задржува организацијата овластена за задолжително атестирање.

Извештајот за испитувањето на карактеристиките на квалитетот на цементот содржи:

1) податоци за производот;

- 2) податоци за производителот;
- 3) податоци за периодот во кој е вршена контрола;
- 4) податоци за југословенските стандарди според кои е вршено испитување;
- 5) резултати од испитувањето на карактеристиките на квалитетот на цементот од точка 2 на оваа наредба;
- 6) број на издадениот атест;
- 7) податоци за местото и датумот на испитувањето;
- 8) заклучок со образложение.

Извештајот за испитувањето од став 1 на оваа точка мора да биде заверен со печат и со потпис на овластен работник на овластената организација за атестирање.

Заглавјето на извештајот за испитувањето од став 1 на оваа точка содржи:

- 1) фирма односно назив и седиште на организацијата овластена за атестирање;
- 2) број на решението за овластување и датум на издавањето на решението.

Организацијата овластена за атестирање е должна да го чува издадениот атест и извештајот за испитувањето од став 1 на оваа точка најмалку три години од денот на издавањето.

18. Производот за кој е издаден атест производителот односно увозникот мора да го означи со атестен знак според Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81).

Атестниот знак содржи две буквени и две бројни ознаки. Буквените ознаки (В, С) се однесуваат на групата и подгрупата на југословенските стандарди на кои им припаѓаат производите од точка 1 на оваа наредба, а бројните ознаки се шифра на овластената организација за атестирање на цемент. Ако атестниот знак е отпечатен на вреките, големината на В од точка 4 на Наредбата од став 1 на оваа точка изнесува 125 mm, а ако се занесува со налепница или со жиг на вреките неговата големина може да изнесува 50 mm. За цемент што се испорачува во растурена состојба со атестниот знак се означуваат само придружните документи, при што големината на В од точка 5 на Наредбата од став 1 на оваа точка може да изнесува 20 mm. Покрај атестниот знак, увозниот цемент на секоја врека, односно на секој придружен документ мора да содржи податоци за видот, класата и масата според југословенските стандарди од точка 3 на оваа наредба.

19. За атестирање на цементот од точка 1 на оваа наредба може да се овласти организација на здружен труд што во поглед на опременоста и стручните квалификации на работниците ги исполнува следните услови:

- а) да располага со долунаведената опрема, и тоа со:
 - 1) автоматска мешалка;
 - 2) вибрациона маса;
 - 3) преса за определување на свитливата цврстина или со Michaelis-ова вага;
 - 4) преса за определување на притиснатата цврстина од 20 t;
 - 5) калапи 40 · 40 · 160 mm според југословенскиот стандард JUS B.C8. 022;
 - 6) викат-апарат со прстени;
 - 7) автоклав од 2300 kPa;
 - 8) климатизирана просторија за константно одржување на влагата и температурата;
 - 9) дигестор;
 - 10) компаратор за мерење на деформации за призми 40 · 40 · 160 mm;
 - 11) Blanic-ов апарат;
 - 12) аналитичка вага од 250 g;
 - 13) прецизна вага од 1000 g;
 - 14) обична вага до 10 kg;
 - 15) сушилница до 220°C;
 - 16) базени за одржување на епрувети, со температура 22 ± 2°C;
 - 17) електрична печка за жарење до 1100°C;
 - 18) електрична печка за жарење до 1100°C во инертна атмосфера;
 - 19) песочни и водени бањи;
 - 20) електрични решоа;

- 21) пламенен фотометар;
- 22) сад за варење на колачи и прстени;
- 23) инка со мерен сад според југословенскиот стандард JUS B.C8.023;
- 24) сито со отвори 0,2 и 0,09 mm, со дно и со капак;
- 25) Le Chatelier-ови прстени;
- 26) вакуум-пумпа;
- 27) калориметар за определување на топлината на хидратацијата според југословенскиот стандард JUS B.C8.028 или со термос-шише за определување на топлотата на хидратацијата според југословенскиот стандард JUS B.C8.027;

б) за работите на задолжителното атестирање да има работници со следните стручни квалификации:

1) ако е во прашање работник кој раководи со испитувањето на цементот:

- дипломиран инженер по технологија или дипломиран инженер по градежништво, со најмалку 10 години работно искуство на работите на испитувањето на градежен материјал;

2) ако се во прашање стручни работници:

- дипломиран инженер по технологија, со најмалку 5 години работно искуство на работите на испитувањето на градежни материјали или дипломиран инженер по градежништво, со најмалку 5 години работно искуство на работите на испитувањето на градежни материјали;

- дипломиран хемичар, со најмалку 5 години работно искуство на работите на испитувањето на градежни материјали;

- техничар од хемиска, градежна или индустриска струка;

- лаборант од хемиска, градежна или индустриска струка.

20. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за задолжително атестирање на цемент („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/80 и 57/82).

21. Оваа наредба влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-2446/1

30 април 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

476.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ПРЕФАБРИКУВАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОД КЕЛИЕСТ БЕТОН

1. На задолжително атестирање подлежат следните префабрикувани елементи од келиест бетон:

- 1) армирани сидни вертикални плочи (ознака ZVP);
- 2) армирани сидни хоризонтални плочи (ознака ZHP);

3) носливи армирани сидни вертикални плочи (ознака NZVP);

4) носливи армирани сидни хоризонтални плочи (ознака NZHP);

5) армирани кровни и меѓукатни плочи (ознака KSP).

2. На испитување за задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на квалитетот на префабрикуваните елементи од келиест бетон, и тоа:

- 1) димензии;
- 2) волуменска маса;
- 3) притисна цврстина;
- 4) линеарна деформација;
- 5) фактор на сигурноста;
- 6) траен уклон;
- 7) носивост на заварениот спој;
- 8) ефикасност на заштитата на арматурата против корозија.

3. Карактеристиките на квалитетот на префабрикуваните елементи од келиест бетон се утврдени во следните југословенски стандарди, и тоа со:

1) југословенскиот стандард JUS U.N1. 300 – Келиест бетон. Производство, примена и испитување на префабрикувани елементи од гасбетон и пенобетон. Основни одредби.

2) југословенскиот стандард JUS U.N1. 302 – Келиест бетон. Армирани кровни и меѓукатни плочи од гасбетон и пенобетон;

3) југословенскиот стандард JUS U.N1. 304 – Келиест бетон. Армирани ѕидни плочи од гасбетон и пено бетон.

4. Испитувањето на карактеристиките на квалитетот на префабрикуваните елементи од келиест бетон од точка 2 на оваа наредба се врши со примена на методите утврдени со следните југословенски стандарди, и тоа со:

1) југословенскиот стандард JUS U.N1. 300 – Келиест бетон. Производство, примена и испитување на префабрикуваните елементи од гасбетон и пенобетон. Основни одредби:

2) југословенскиот стандард JUS U.N1. 302 – Келиест бетон. Армирани кровни меѓукатни плочи од гасбетон и пенобетон:

3) југословенскиот стандард JUS U.N1. 304 – Келиест бетон. Армирани ѕидни плочи од гасбетон и пенобетон:

4) југословенскиот стандард JUS U.N1. 310 – Келиест бетон. Заштита на арматурата против корозија.

5. Постапката за атестирање на префабрикуваните елементи од келиест бетон се врши за секој тип производ.

6. Типот на производот е дефиниран со ознаката на елементот. Означувањето на префабрикуваните елементи од келиест бетон е дефинирано во југословенските стандарди JUS U.N1. 302 и JUS U.N1. 304.

7. Постапката за испитување на типот на префабрикуваните елементи од келиест бетон од точка 1 на оваа наредба се спроведува на следниот начин:

1) Изводици за испитување на типот на префабрикуваните елементи од келиест бетон зема организацијата овластена за задолжително атестирање, според својот извор, и тоа:

а) за армирани ѕидни плочи – три изводици од секој вид армирани ѕидни плочи, односно четири изводици, доколку се работи за случајот од точка 7 под 3) или ако е четвртиот извадок потребен за испитување ефикасноста на заштитата на арматурата против корозија;

б) за армирани кровни и меѓукатни плочи – по три изводици од секое декларирано оптоварување на армирани кровни и меѓукатни плочи, односно четири изводици ако се работи за случајот од точка 7 под 4) или ако е четвртиот извадок потребен за испитување ефикасноста на заштитата на арматурата против корозија.

2) За земањето на изводици се составува записник кој ги содржи следните податоци за:

а) фирмата, односно називот и седиштето на производителот;

б) ознаката на извадоците;

в) датумот на изработка на извадоците;

г) датумот и местото на земањето на извадоците.

Записникот за земањето на изводици го потпишуваат претставници на производителот и на организацијата овластена за задолжително атестирање.

3) Организацијата овластена за задолжително атестирање ги испитува следните карактеристики на квалитетот на армираните ѕидни плочи:

- а) димензиите на плочите;
- б) факторот на сигурноста;
- в) волуменската маса;
- г) притисната цврстина.

Задолжителното атестирање на димензиите на плочите и на факторот на сигурноста се врши на сите три извадоци.

Волуменската маса и притисната цврстина за атестираниот тип армирани плочи се испитува на шест епрувети исечени од блоковите на шаржата од која е типот на плочата кој се атестира. Ако организацијата овластена за задолжително атестирање нема на располагање блокови од кои би исекала епрувети за испитување, таа мора да ги земе од четвртиот извадок.

4) За армираните кровни и меѓукатни плочи овластената организација ги испитува следните карактеристики на квалитетот:

- а) димензиите на плочите;
- б) факторот на сигурноста;
- в) трајниот уклон;
- г) волуменската маса;
- д) притисната цврстина.

Организацијата овластена за задолжително атестирање ги проверува сите три извадоци на димензии на плочите.

Волуменската маса и притисната цврстина за атестираниот тип армирани плочи организацијата овластена за задолжително атестирање ги испитува на шест епрувети исечени од блоковите на шаржата од која е и типот на плочата кој се атестира. Ако организацијата овластена за задолжително атестирање нема на располагање блокови од кои би исекала епрувети за испитување, таа мора да ги земе од четвртиот извадок.

На два извадока се проверува факторот на сигурноста, а на третиот извадок се испитува Уклонот при трајно оптоварување.

5) Организацијата овластена за задолжително атестирање е должна да ги испита и следните карактеристики на квалитетот на префабрикуваните елементи од келиест бетон, и тоа:

- а) линеарните деформации;
- б) носивоста на заварениот спој;
- в) ефикасноста на заштитата на арматурата против корозија, без оглед на тоа дали се испитува само еден тип производ или сите типови на префабрикувани елементи од келиест бетон кои подлежат на задолжително атестирање. Секоја од наведените карактеристики мора да се провери на 15 епрувети.

За испитување на линеарните деформации организацијата овластена за задолжително атестирање зема епрувети од блоковите на шаржите од кои се произведени типовите на плочи што се атестираат. Ако организацијата овластена за задолжително атестирање нема на располагање блокови од кои би ги исекала епруветите за испитување, таа мора да ги земе од четвртиот извадок.

Епруветите за испитување носивоста на заварените споеви се земаат од делот на арматурата кој служи за укотвување, и тоа пред нанесувањето на антикорозиона заштита.

Епруветите за испитување ефикасноста на заштитата на арматурата против корозија се земаат од неоптоварените изводици, односно од четвртиот извадок.

Ако организацијата овластена за задолжително атестирање во исто време испитува неколку типови плочи, а за секој тип има блокови од кои зема изводици за испитување на волуменската маса, притисната цврстина и линеарната деформација за испитување ефикасноста на заштитата на арматурата против корозија, мора да го земе од неколку типови плочи и четвртиот извадок.

Ако организацијата овластена за задолжително атестирање испитува само еден тип производ, мора да земе од четвртиот извадок епрувети за испитување ефикасноста на

заштитата на арматурата против корозија, волуменската маса, притисната цврстина и линеарната деформација, ако нема на располагање блокови од шаржата од која е произведен типот што го атестира.

8. Организацијата овластена за задолжително атестирање издава атест за типот на префабрикуваниот елемент од келиест бетон од точка 1 на оваа наредба, чие важење е шест месеци, ако:

а) резултатите од испитувањето на факторот на сигурноста, на трајниот уклон и на ефикасноста на заштитата на арматурата против корозија им одговараат на вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба;

б) најмногу еден резултат од испитувањето на другите карактеристики на квалитетот, наведени во точка 7 на оваа наредба, не им одговара на вредностите утврдени во југословенските стандарди наведени во точка 3 од оваа наредба.

9. Производителот е должен префабрикуваните елементи од келиест бетон, по добивањето на атестот, да ги сообрази со атестираниот тип.

10. Ако организацијата овластена за задолжително атестирање, при испитувањето на карактеристиките на квалитетите пропишани со оваа наредба, установа дека една или повеќе карактеристики на квалитетот не ги задоволуваат вредностите пропишани со оваа наредба, должна е за тоа писмено да го извести производителот и Сојузниот завод за стандардизација.

11. Ако производителот во текот на текуштото производство одлучи да произведува некој тип за кој нема атест, тој мора тој тип да го атестира спрема одредбите на оваа наредба. Организацијата овластена за задолжително атестирање може да издаде прв атест со важност до добивањето на резултатите од испитувањето на трајниот уклон само ако сите други резултати од испитувањето ги задоволат условите на квалитетот пропишани со оваа наредба.

Организацијата овластена за задолжително атестирање кога ќе го добие резултатот од испитувањето на трајниот уклон кој ги задоволува условите на квалитетот пропишани со оваа наредба, таа издава атест со важност од шест месеци.

Ако резултатот од испитувањето на трајниот уклон не ги задоволува условите на квалитетот пропишани со оваа наредба, организацијата овластена за задолжително атестирање за тоа ги известува Сојузниот завод за стандардизација и производителот.

12. Организацијата овластена за задолжително атестирање кон атестот прилага извештај за испитувањето. Еден примерок од атестот и извештајот за испитувањето на префабрикуваните елементи од келиест бетон организацијата овластена за задолжително атестирање доставува до начувачот, вториот до Сојузниот завод за стандардизација, а третиот го задржува за свои потреби.

13. Извештајот за испитување содржи:

- 1) податоци за производителот;
- 2) податоци за производот;
- 3) датум на производството;
- 4) датум на земањето на извадоци;
- 5) податоци за местото на испитувањето;
- 6) датум на почетокот и датум на завршетокот на сите испитувања;
- 7) податоци за југословенските стандарди спрема кои се вршени испитувањата;
- 8) резултати од испитувањата;
- 9) заклучок со образложение;
- 10) место и датум на издавањето на извештај за испитувањето;

11) назив и седиште на организацијата овластена за задолжително атестирање;

12) број на решението за овластување и датум на издавањето на решението.

Извештајот за испитувањето мора да биде заверен со потпис на овластениот работник на организацијата овластена за задолжително атестирање и со нејзин печат.

14. Организацијата овластена за задолжително атестирање е должна да ги чува атестот и извештајот за испитувањето најмалку три години од денот на нивното издавање.

15. Префабрикуваните елементи од келиест бетон за кои е издаден атест, производителот мора да ги означи со атестен знак.

Атестниот знак мора да содржи две буквени и две бројни ознаки. Буквените ознаки (UN) се однесуваат на групата и подгрупата на југословенските стандарди на кои им припаѓаат префабрикуваните елементи од келиест бетон, а бројните ознаки се однесуваат на шифрата на организацијата овластена за задолжително атестирање.

Означувањето со атестниот знак се врши со жиг, со налепница или со вртнување, при што големината В од точка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81) изнесува 50 mm.

16. За атестирањето на префабрикуваните елементи од келиест бетон може да се овласти организација на здружен труд која во поглед на опременоста и стручните квалификации на работниците ги исполнува следните услови, и тоа:

а) располага со долунаведената опрема:

- 1) со преса за испитување на притисната цврстина;
- 2) со апарати за мерење на линеарните деформации;
- 3) со клима-уред за испитување на заштитата на арматурата против корозија;

4) со преса за испитување на коефициентот на сигурноста;

- 5) со киналка за испитување на варови;
- 6) со пила за режење на извадоци во сува состојба;
- 7) со ваги со носивост 1.000, 20 и 1 kg;
- 8) со сушилница до 220°C;
- 9) со микрометри за мерење на уклонот;
- 10) со простор за одлежување на извадоците;

б) за работите на задолжителното атестирање организацијата на здружен труд мора да има работници од следните квалификации, и тоа:

1) ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата на префабрикуваните елементи од келиест бетон: дипломиран инженер по градежништво или дипломиран инженер по технологија, со десет години работно искуство на работите на испитувањето на градежен материјал;

2) ако се во прашање стручни работници:
- дипломиран инженер по градежништво, со пет години работно искуство на испитувањето на градежни материјали;

- двајца техничари од градежна или хемиско-технолошка струка, односно двајца работници со IV степен на стручна подготовка од градежна или хемиско-технолошка струка;

- двајца лаборанти од градежна или хемиско-технолошка струка, односно двајца работници со III степен на стручна подготовка од градежна или хемиско-технолошка струка.

17) Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за задолжителното атестирање на префабрикуваните елементи од келиест бетон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/80).

18) Оваа наредба влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 32-13425/1
21 септември 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

477.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ СРЕДСТАВА НА СОЛИДАРНОСТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Во Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување последици од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/74, 16/79 и 28/84) во член 7 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Вредноста на доплатната „Маркица на солидарноста” од став 2 на овој член изнесува 50% од номиналната вредност на поштенската марка за поштенски пратки до 20 грама во внатрешниот сообраќај.

Републиките и автономните покраини со свои прописи ќе ја регулираат вредноста на доплатната „Маркица на солидарноста” во смисла на став 3 од овој член.”

Во досегашниот став 3, кој станува став 5 зборот: „вредноста” и запирката се бришат.

Член 2

Овој договор се смета склучен кога ќе го усвојат собранијата на републиките и собранијата на автономните

покраини и ќе го потпишат нивните овластени претставници.

Член 3

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Белград, 22 мај 1985 година

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Лука Релиќ, с. р.
член на делегацијата на Собранието на СР Босна и Херцеговина во Саборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ

За Собранието на СР Македонија,
Александар Андоновски, с. р.
републички секретар за финансии

За Собранието на СР Словенија,
Руди Шепич, с. р.
републички секретар за финансии

За Собранието на СР Србија,
Борислав Атанацковиќ, с. р.
републички секретар за финансии

За Саборот на СР Хрватска,
Јово Галиќ, с. р.
републички секретар за финансии

За Собранието на СР Црна Гора,
Велимир Шливанчанин, с. р.
републички секретар за финансии

За Собранието на САП Војводина,
Исидор Секички, с. р.
покраински секретар за финансии

За Собранието на САП Косово,
Руди Решад, с. р.
покраински секретар за финансии

478.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ А ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ

Сојузниот комитет за земјоделство издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата за кои престанале да важат досегашните дозволи:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот и на застапникот на странскиот производител	Дозвола за пуштање во промет на Сојузниот комитет за земјоделство чие важење престанало, издадена со решение број	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за продолжување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	ACELLIC	ICI Plant Protection Division, Fernhurst, кого во Југославија го застапува РО „INTEREX-PORT, ООУП Заступање иностраних фирми, Београд	565/1 од 30 јануари 1977 година	3378/2 од 21 август 1984 година

1	2	3	4	5
2	AEROSOL DDT-15%	Кемијска индустрија „Радоља”, ООУР „Заштита биља”, Сисак	6187/1 од 25 декември 1975 година	1133/2 од 26 фев- руари 1985 година
3	AGROFOS SL-20	Кемијска индустрија „Радоња” ООУР „Заштита биља”, Сисак	1341/7 од 2 јули 1978 година	3095/2 од 21 мај 1985 година
4	AKRICID 25	Hoechst ag., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО „ЈУГОХЕМИЈА”, ООУР „Хе- мија”, Београд	4537/1 од 6 септември 1976 година	6968/2 од 21 ноем- ври 1984 година
5	AMITROL S-50	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА”, РО „Заштита биља”, Шабац	951/1 од 9 февруари 1978 година	2839/2 од 18 мај 1984 година
6	AVENGE 200-E	American Cyanamid Corporation, New Yersey, USA, кого во Ју- гославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА”, РО „Заштита биља”, Шабац	534/1 од 31 јануари 1977 година	2947/2 од 18 мај 1984 година
7	AZODRIN	Shell International Petroleum Co., London, кого во Југослави- ја го застапува РО за вањску трговину „АСТРА”, ООУР За- ступање иноземних фирми, За- греб	7184/1 од 15 декември 1978 година	641/2 од 25 мај 1985 година
8	БАКАРЕН ANTRACOL	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Вау- ер-Pharma Југославија”, Љубља- на	938/1 од 9 февруари 1978 година	3529/2 од 13 јуни 1984 година
9	БАКАРЕН EUPAREN	Товарна кемичних изделков „ПИНУС”, Раче при Марибору	939/1 од 9 февруари 1978 година	1717/2 од 3 мај 1984 година
10	БАКАРЕН FALTAN	Хемијска индустрија „ЖУПА” ООУР „Пестициди”, Крушевац	485/1 од 22 јануари 1979 година	538/2 од 20 февру- ари 1985 година
11	БАКАРНА ВАР СУПЕР	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА” РО „Заштита биља”, Шабац	7187/1 од 15 декември 1978 година	6990/2 од 23 ноем- ври 1984 година
12	BASAGRAN-DP	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапу- ва РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми „ПРОГРЕС”, ООУР „Progres- -Hemotekx” IV Робна дистрибу- ција, Београд	481/1 од 23 јануари 1975 година	3062/2 од 25 мај 1985 година
13	BASFUNGIN	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапу- ва РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми „ПРОГРЕС”, ООУР „Progres- -Hemotekx”, IV Робна дистри- буција BASF, Београд	461/1 од 23 јануари 1975 година	3335/2 од 25 мај 1985 година
14	BAVISTIN	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, ко- го во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми „ПРОГРЕС”, ООУР „Progres- -Hemotekx”, IV Робна дирекци- ја БАСФ, Београд	944/1 од 9 февруари 1978 година	2840/2 од 18 мај 1984 година

1	2	3	4	5
15	BAYLETON Специјал	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayerpharma Југославија”, Љубљана	500/1 од 22 јануари 1979 година	7301/2 од 14 декември 1984 година
16	BENOMIL WP-50	СООП Хемијска индустрија „ЗОРКА”, РО „Заштита биља”, Шабац	291/5 од 11 април 1977 година	3724/2 од 21 август 1984 година
17	BETAMIN	Кемијска индустрија „Радоња” ООУР „Заштита биља”, Сисак	4846/1 од 3 ноември 1978 година	3808/2 од 21 август 1984 година
18	BETANAL AM-11	Schering AG., Berlin, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА”, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	961/1 од 9 февруари 1978 година	3570/1 од 25 мај 1985 година
19	CAPTAN WP-50	Stauffer Chemical Company, New York, USA, кого во Југославија го застапува Органско хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ”, ООЗТ „Пестициди”, Скопје	6206/1 од 25 декември 1975 година	1394/2 од 3 мај 1984 година
20	CARAGARD COMBI ^(R) 500 течен	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	541/1 од 31 јануари 1977 година	1181/2 од 3 мај 1984 година
21	CARAGARD COMBI ^(R) A-5-G	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	959/1 од 9 февруари 1978 година	1180/2 од 3 мај 1984 година
22	CODAL ^(R) 400-EC	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	971/1 од 9 февруари 1978 година	2676/2 од 19 април 1985 година
23	COTOFOR ^(R) 80-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE” ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	702/1 од 25 јануари 1979 година	3782/2 од 26 јуни 1984 година
24	CUPRABLA-Z	Металуршка кемична индустрија „ЦИНКАРНА”, ЦЕЉЕ	665/1 од 24 јануари 1979 година	1998/2 од 6 мај 1985 година
25	DEHERBAN-A	СООП Кемисјки комбинат „CHROMOS”, ООУР „CHROMOS-Заштита биља”, Загреб	7210/1 од 15 декември 1978 година	3063/1 од 3 мај 1984 година
26	DEHERBAN-M	ООУР Кемисјки комбинат „CHROMOS”, ООУР Chromos-Заштита биља, Загреб	7207/1 од 15 декември 1978 година	2251/2 од 3 мај 1984 година
27	DEHERBAN FORTE	СООП Кемисјки комбинат „CHROMOS”, ООУР „Chromos-Заштита биља”, Загреб	7208/1 од 15 декември 1978 година	3379/2 од 26 јуни 1984 година
28	DENDROLIN	Кемијска индустрија „Радоња” ООУР „Заштита биља”, Сисак	4438/6 од 12 октомври 1978 година	5179/2 од 29 август 1984 година

1	2	3	4	5
29	DISKOSID - 50	Кемијска индустрија „Радоња” ООУР „Заштита биља”, Сисак	3999/6 од 10 јануари 1978 година	3730/2 од 5 јули 1984 година
30	DITHANE M-45	Rohm and Haas S. p. A., Milano, кого во Југославија го застапува „COMMERCE”, ТОЗД Репро- дукцијски материјал, Љубљана	4513/1 од 6 септември 1976 година	3443/2 од 26 јуни 1984 година
31	DITHANE S-60	Rohm and Haas S. p. A., Milano кого во Југославија го застапува „SOMMERCE”, ТОЗД Репро- дукцијски материјал, Љубљана	945/1 од 9 февруари 1978 година	5463/2 од 8 октом- ври 1984 година
32	DODINE S-65	Товарна кемичних изделков „ПИНУС”, Раче при Марибору	7198/1 од 15 декември 1978 година	2107/2 од 16 април 1984 година
33	DUAL ^(R) 500-EC	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COM- MERCE” ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	698/1 од 25 јануари 1979 година	1919/2 од 4 октом- ври 1984 година
34	DURSBAN G-7,5	Doc Chemical Europe S. A., Веџ, кого во Југославија го застапува СОУР кемијски комбинат „CHROMOS” ООУР „Chromos- -Заштита биља”, Загреб	989/1 од 22 март 1978 година	3580/2 од 29 ав- густ 1984 година
35	DURSBAN-15	СОУР Кемијски комбинат „CHROMOS” ООУР „Chromos- -Заштита биља”, Загреб	976/1 од 9 февруари 1978 година	348/2 од 25 мај 1985 година
36	ELOCRON ^(R) 50	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COM- MERCE” ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	4549/1 од 6 септември 1976 година	4768/2 од 11 сеп- тември 1984 годи- на
37	EKALUX-P	Sandoz AG., Basel, кого во Ју- гославија го застапува РО за меѓународну и унутарњу трго- вину „Велебит”, ООУР Примје- њена кемија, Загреб	977/1 од 9 февруари 1978 година	3307/2 од 4 октом- ври 1984 година
38	EKALUX-25	Sandoz AG., Basel, кого во Ју- гославија го застапува РО за меѓународну и унутарњу трго- вину „Велебит” ООУР Примје- њена кемија, Загреб	1080/2 од 1 март 1977 го- дина	4767/2 од 27 ноем- ври 1984 година
39	ETIOL SPECIJAL	РО „ГАЛЕНИКА”, ООУР „Га- леника-Агрохемија”, Земун	7204/1 од 15 декември 1978 година	723/2 од 21 мај 1985 година
40	FANERON COMBI 50-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COM- MERCE”, ТОЗД Репродукциј- ски материјал, Љубљана	965/1 од 9 февруари 1978 година	6684/2 од 27 ноем- ври 1984 година
41	FANERON COMBI 50 течен	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COM- MERCE”, ТОЗД Репродукциј- ски материјал, Љубљана	975/1 од 9 февруари 1978 година	6683/2 од 27 ноем- ври 1984 година
42	FENITROTION 50-EC	РО „ГАЛЕНИКА”, ООУР „Га- леника-Агрохемија”, Земун	361/5 од 6 декември 1977 година	864/2 од 4 март 1985 година

1	2	3	4	5
43	FLOROVIN plant-pin стапчиња	Wacker Chemie G.m.b.H., München, кого во Југославија го застапува СООУР „ПЛИВА”, фармацевтска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија – Загреб, ООУР „Заштита биља”, – Калиновица	978/1 од 9 февруари 1978 година	1043/2 од 26 февруари 1985 година
44	GALEX ^(R) 500-EC	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COM-MERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	697/1 од 25 јануари 1979 година	354/2 од 18 февруари 1985 година
45	GALOKSON	РО „ГАЛЕНИКА”, ООУР „Галеника-Агрохемија”, Земун	628/2 од 1 февруари 1978 година	1923/2 од 21 мај 1985 година
46	GESAGARD ^(R) 500 течен	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COM-MERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	6209/1 од 25 декември 1975 година	1182/2 од 3 мај 1984 година
47	GRAIN QUICK	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ”, Загреб	4529/1 од 6 септември 1976 година	5003/2 од 8 октомври 1984 година
48	GRAMOXONE	ICI Plant Protection Division, Fernhurst, кого во Југославија го застапува РО „INTEREXPORT” ООУР Застапување иностраних фирми, Београд	504/1 од 3 февруари 1976 година	6085/2 од 14 декември 1984 година
49	KARATHANE FN-57	Rohm and Haas S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „COMMERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал Љубљана	547/1 од 31 јануари 1977 година	1185/2 од 3 мај 1984 година
50	KARBARIL 5-прашава	Товарна кемијских изделков „ПИНУС”, Раче при Марибору	7202/1 од 15 декември 1978 година	2104/2 од 16 април 1984 годна
51	KERB 50-WP	Rohm and Haas S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „COMMERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	952/1 од 9 февруари 1978 година	2105/2 од 25 мај 1895 година
52	KILVAL	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ”, Загреб	573/1 од 31 јануари 1977 година	1197/2 од 26 февруари 1985 година
53	KOFUMIN-7	СООУР „ПЛИВА”, фармацевтска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб, ООУР „Заштита биља” – Калиновица	590/1 од 31 јануари 1977 година	4895/2 од 8 октомври 1984 година
54	KSILOGAL	РО „ГАЛЕНИКА”, ООУР „Галеника-Агрохемија”, Земун	6643/2 од 27 декември 1978 година	329/2 од 4 март 1984 година
55	LANNATE 25-W Methomyl	E. I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, кого во Југославија го застапува СООУР „АГРОВОЈВОДИНА”, РО „Интерсервис”, ООУР „Комерцсервис”, Нови Сад	996/4 од 8 март 1978 година	1131/2 од 26 февруари 1985 година

1	2	3	4	5
56	LASSO/10-G	Monsanto Agricultural Products Co., St. Louis, USA, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА”, ТОЗД, Груда-Зунања трговина, Љубљана	949/1 од 9 февруари 1978 година	1758/2 од 3 мај 1984 година
57	LEKINOL 15-S	Товарна фармацевтских ин кемичних изделков „ЛЕК”, Љубљана	6190/1 од 25 декември 1975 година	2951/2 од 29 мај 1985 година
58	LINDAN EA-10	СООУР Хемијски комбинат „CHROMOS”, ООУР „Chromos-Заштита биља”, Загреб	999/1 од 24 февруари 1977 година	1918/2 од 3 мај 1984 година
59	LONTREL 418-C	Dow Chemical S.P.A., Milano, кого во Југославија го застапува СООУР Хемијска индустрија „ЗОРКА”, РО „Заштита биља”, Шабач	966/1 од 9 февруари 1978 година	2946/2 од 18 мај 1984 година
60	MANKOZEB-R	Кемијска индустрија „РАДОЊА”, ООУР „Заштита биља”, Сисак	246/3 од 7 февруари 1979 година	6548/2 од 21 ноември 1984 година
61	MODRA GALICA	Кемијска индустрија „РАДОЊА”, ООУР „Заштита биља”, Сисак	2251/1 од 1 јуни 1977 година	3570/2 од 13 јуни 1984 година
62	MOROZIM	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди”, Крушевац	1354/7 од 18 октомври 1979 година	3061/2 од 25 мај 1985 година
63	MYCODIFOL-L	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА”, ТОЗД Груда-Зунања, трговина, Љубљана	595/1 од 31 јануари 1977 година	1716/2 од 3 мај 1984 година
64	NEXION EC-36	Celamerck G.m.b.H., Ingelheim-/Rh кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА”, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	602/1 од 5 февруари 1976 година	3981/2 од 8 ноември 1984 година
65	NEXION EC-40	Celamerck G.m.b.H., Ingelheim-/Rh кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА”, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	1009/1 од 24 февруари 1977 година	2302/2 од 25 мај 1985 година
66	NIMROD	ICI Plant Protection Division, Fernhurst, кого во Југославија го застапува РО „INTEREXPORT”, ООУР Заступање иностраних фирми, Београд	566/1 од 31 јануари 1977 година	2950/2 од 29 мај 1985 година
67	NOGOS ^(R) 50	Siba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	4551/1 од 6 септември 1976 година	4951/2 од 11 септември 1984 година
68	NUVAN ^(R) 7	Siba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува СООУР Хемијски комбинат „CHROMOS” ООУР „Chromos-заштита биља”, Загреб	546/1 од 31 јануари 1977 година	3835/2 од 27 ноември 1984 година

1	2	3	4	5
69	NUVACRON ^(R) 20	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COM-MERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	4552/1 од 6 септември 1976 година	1196/2 од 26 февруари 1985 година
70	PARATION 20 PLIVA	СОУР „ПЛИВА“, фармацевтска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб, ООУР „Заштита биља“, Калиновица	2291/1 од 23 мај 1977 година	758/2 од 10 април 1985 година
71	PIRIMOR WP-50	ICI Plant Protection Division, Fernhurst, кого во Југославија го застапува РО „INTEREX-PORT“, ООУР Заступање иностраних фирми, Београд	564/1 од 31 јануари 1977 година	3604/2 од 21 август 1984 година
72	PIRIPIN	Товарна кемијски изделков „ПИЛУС“, Раче при Марибору	2482/3 од 29 август 1979 година	7751/2 од 19 декември 1984 година
73	PLONEMIL S-50	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	502/1 од 22 јануари 1979 година	2931/2 од 21 мај 1985 година
74	PRIMEXTRA ^(R) 500 течен	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија застапува „COM-MERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	544/1 од 31 јануари 1977 година	3014/1 од 6 мај 1985 година
75	PROMEPIN KS-50	Товарна кемијски изделков „ПИЛУС“, Раче при Марибору	969/1 од 9 февруари 1978 година	2941/2 од 18 мај 1984 година
76	PROPINEB WP-70	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	4110/5 од 10 јануари 1978 година	3731/2 од 21 август 1984 година
77	PUŽOMOR	СОУР Кемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos-Заштита биља“, Загреб	7209/1 од 15 декември 1978 година	5004/2 од 29 август 1984 година
78	PYRAMIN	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми „PROGRES“, ООУР „Progres-Nemotex“, IV Робна дирекција BASF, Београд	4532/1 од 6 септември 1976 година	2945/2 од 18 мај 1984 година
79	RADOSAN	Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	7203/1 од 15 декември 1978 година	2952/2 од 29 мај 1985 година
80	RADOVIT-N	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	4718/5 од 3 ноември 1978 година	6266/2 од 19 декември 1984 година
81	RAVYON WP-85	Makhteshim-Agaan, Beer-Sheva, кого во Југославија го застапува РО „КЕМИКАЛИЈА“, ООУР „Омником“, Загреб	973/1 од 9 февруари 1978 година	5468/2 од 8 октомври 1984 година
82	RATOX-mamak	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	457/1 од 23 јануари 1975 година	5180/2 од 29 августа 1984 година

1	2	3	4	5
83	RUBIGAN	Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „РАДОЊА”, ООУР „Заштита биља”, Сисак	494/1 од 22 јануари 1979 година	6547/2 од 21 ноември 1984 година
84	SINBAR ^(R)	E. I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА”, РО „Интерсервис”, ООУР „Комерцсервис”, Нови Сад	7412/1 од 21 декември 1978 година	958/2 од 4 октомври 1984 година
85	STOMP 330-E	American Cyanamid Company, New Jersey, USA, кого во Југославија го застапува СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА”, РО „Заштита биља”, Шабац	962/1 од 9 февруари 1978 година	632/2 од 25 мај 1985 година
86	SUMILEX 50-WP	Sumitoms Chemical Co. Ltd., Osaka, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди”, Крушевац	496/1 од 22 јануари 1979 година	537/2 од 20 февруари 1985 година
87	SUMITION S-40	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди”, Крушевац	394/1 од 17 јануари 1979 година	539/2 од 20 февруари 1985 година
88	ТЕМИК 10-G гипс	Union Carbide Corporation, Salimous, California, USA, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА”, ТОЗД „Груда-Зунања трговина”, Љубљана	995/4 од 8 март 1978 година	7228/2 од 18 декември 1984 година
89	TENORAN ^(R) 50	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „СOM-MERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	4555/1 од 6 септември 1976 година	5622/2 од 14 декември 1984 година
90	THURICIDE ^(R) HP	Sandoz AG., Basel, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутарњу трговину „ВЕЛЕБИТ”, ООУР Примјењена кемија, Загреб	539/1 од 31 јануари 1977 година	5975/2 од 27 ноември 1984 година
91	TMTD S-80 ЖУПА ЦРВЕН	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди”, Крушевац	4772/5 од 23 октомври 1978 година	4164/2 од 8 октомври 1984 година
92	TMTD S-80 ЖУПА	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди”, Крушевац	43/5 од 27 септември 1977 година	1714/2 од 3 мај 1984 година
93	TOTALCID S-50	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА”, РО „Заштита биља”, Шабац	701/1 од 25 јануари 1979 година	2932/2 од 21 мај 1985 година
94	TRIMIFOL	Sandoz AG., Basel, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутарњу трговину „ВЕЛЕБИТ”, ООУР Примјењена кемија, Загреб	221/2 од 21 февруари 1979 година	6655/2 од 21 ноември 1984 година
95	TUBEROFEN	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди”, Крушевац	775/1 од 29 јануари 1979 година	1759/2 од 3 мај 1984 година

1	2	3	4	5
96	TUBERITE	СОУР „ПЛИВА”, фармацевтска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија – Загреб, ООУР „Заштита биља”, Калиновица	501/1 од 22 јануари 1979 година	7312/2 од 18 декември 1984 година
97	U 46-DP FLUID	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми „ПРОГРЕС”, ООУР „Progress-Нemotex”, Робна дирекција – BASF, Београд	569/1 од 31 јануари 1977 година	5466/2 од 8 октомври 1984 година
98	ULTRACID ^(R) 40-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COM-MERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	7194/1 од 15 декември 1978 година	4757/2 од 7 август 1984 година
99	ULTRACID ^(R) 40-EC	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COM-MERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал. Љубљана	7195/1 од 15 декември 1978 година	4758/2 од 7 август 1984 година
100	USTINEX SPECIAL	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „BAYER-PHARMA ЈУГОСЛАВИЈА”, Љубљана	963/1 од 9 февруари 1978 година	3581/2 од 13 јуни 1984 година
101	ZINEB S-65	СОУР Кемијски комбинат „CHROMOS”, ООУР „Chromos-Заштита биља”, Загреб	7212/1 од 15 декември 1978 година	2942/2 од 18 мај 1984 година

Бр. 4030/1
31 мај 1985 година
Белград

Заменик – претседател на
Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

479.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство од 1 април 1984 до 31 мај 1985 година издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот и застапник на странскиот производител	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство издадена со решението број
1	2	3	4
1	ALTRIN-WP	Кемијска индустрија „РАДОЊА”, ООУР „Заштита биља”, Сисак	1741/1 од 14 март 1985 година
2	BANVEL 4-S	Кемијска индустрија „ЗОРКА”, ООУР „Зорка-АТН и киселина”, Суботица	1590/1 од 8 март 1985 година

1	2	3	4	5
3	BANVEL-480	Хемијска индустрија „ЗОРКА”, ООУР „Зорка-АТН и киселина”, Суботица	1589/1 од 8 март 1985 година	
4	BETOSIP	Кемијска индустрија „РАДОЊА”, ООУР „Заштита биља”, Сисак	1207/1 од 18 февруари 1985 година	
5	BLAZER 2-S	Rohm and Haas S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „COMMERCE”, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	1585/1 од 8 март 1985 година	
6	БОРДОВСКА ЧОРБА S-2-ЖУПА	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди”, Крушевац	2323/1 од 9 април 1985 година	
7	БОРДОВСКА ЧОРБА-200 (паста)	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди”, Крушевац	2324/1 од 9 април 1985 година	
8	CIATRAL-KSI	Кемијска индустрија „РАДОЊА”, ООУР „Заштита биља”, Сисак	1588/1 од 8 март 1985 година	
9	CIATAL-KSZ	Кемијска индустрија „РАДОЊА”, ООУР „Заштита биља”, Сисак	1587/1 од 8 март 1985 година	
10	SYBOLT 100-E	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА”, РО „Заштита биља”, Шабац	3420/2 од 21 март 1985 година	
11	DEVRIKOL 45-F	Stauffer Chemical. S.A., Женева, кого во Југославија го застапува органско-хемијска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ”, Скопје	1739/1 од 14 март 1985 година	
12	GRASIPAN	Sipcam S.p.A., Милано, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА”, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	1743/1 од 14 март 1985 година	
13	FASTAC 10% EC	Shell International Petroleum Co. Ltd., Лондон, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину „АСТРА”, ООУР Заступство иноземних фирми, Загреб	2758/1 од 19 април 1985 година	
14	FASTAC 10% SC	Shell International Petroleum Co. Ltd., Лондон, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину „АСТРА”, ООУР Заступство иноземних фирми, Загреб	2757/1 од 19 април 1985 година	
15	FORAL-G	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА”, РО „Заштита биља”, Шабац	1519/1 од 6 март 1985 година	
16	FYDUSIT ^(R) G	Duphar B.V., Амстердам, кого во Југославија го застапува РО „ГАЛЕНИКА”, ООУР „Галеника-Агрохемија”, Земун	1738/1 од 14 март 1985 година	
17	KLERAT	ICI Plant Protection Division, Fernhurst, кого во Југославија го застапува РО „Intereksport”, ООУР Застапување иностраних фирми, Београд	7721/2 од 19 декември 1984 година	
18	LENACIL 80-WP	СОУР Хемијска индустрија „ЗОРКА”, ООУР „Зорка-АТН и киселина”, Суботица	5275/2 од 11 септември 1984 година	
19	LINURON CHROMOS 50-WP	СОУР Хемијски комбинат „CHROMOS”, ООУР „Chromos-заштита биља”, Загреб	4756/2 од 8 октомври 1984 година	
20	MAGNETIC-6	Органско хемијска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ”, Скопје	1848/1 од 20 март 1985 година	

1	2	3	4	5
21	MODOWN 4-F	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ“, Загреб	1740/1 од 14 март 1985 година	
22	OFUNACK WP-50	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита билја“, Сисак	1520/1 од 6 март 1985 година	
23	OLEO-EKALUX	Sandoz AG., Basel, кого во Југославија го застапува РО за меѓународна и внатрешна трговија „ВЕЛЕБИТ“, ООУР Примењена кемија, Загреб	1517/1 од 6 март 1985 година	
24	PINULIN-течен	Товарна кемијски изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	1845/1 од 20 март 1985 година	
25	POSSE 40-TS	FMC Corporation, Philadelphia, USA, кого во Југославија го застапува „АГРОСЛАВонија“, ООУР Export-import, Осиек	1518/1 од 6 март 1985 година	
26	RADEKS-PLUS	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита билја“, Сисак	1200/2 од 4 март 1985 година	
27	RATOX-MAMAK'S	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита билја“, Сисак	2078/2 од 16 април 1984 година	
28	RIDOMIL ^(R) MZ 58-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал Љубљана	522/2 од 18 јануари 1985 година	
29	RIDOMIL ^(R) Z 72-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал Љубљана	968/1 од 30 мај 1984 година и 1850/1 од 20 март 1984 година	
30	RONSTAR ^(R)	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ“, Загреб	5989/2 од 26 октомври 1984 година	
31	SANDOFAN-F	Sandoz AG., Basel, кого во Југославија го застапува РО за меѓународна и внатрешна трговија „ВЕЛЕБИТ“, ООУР Примењена кемија, Загреб	1836/1 од 20 март 1985 година	
32	SANDOFAN-Z	Sandoz AG., Basel, кого во Југославија го застапува РО за меѓународна и внатрешна трговија „ВЕЛЕБИТ“, ООУР Примењена кемија, Загреб	1835/1 од 20 март 1985 година	
33	TACKLE 2-S	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ“, Загреб	1073/2 од 5 март 1985 година	
34	TIGRES	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ“, Загреб	322/2 од 28 декември 1984 година	

1	2	3	4	5
35	TIOLENT 720-EC	COУР Хемијска индустрија „ЗОРКА”, РО „Заштита биља”, Загреб	650/2 од 1 февруари 1985 година	
36	TOLUREKS S-80	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди”, Крушевац	6432/2 од 14 декември 1984 година	
37	TRIMIDAL	Eli Lilly S.A., Женева, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „РАДОЊА”, ООУР „Заштита биља”, Сисак	1808/1 од 19 март 1985 година	
38	ZLATIGAL P-5	РО „ГАЛЕНИКА”, ООУР „Галеника-Агрохемија”, Земун	2364/2 од 6 мај 1985 година	

Бр. 4029/1
31 мај 1985 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
д-р **Бранко Јовановиќ**, с. р.

480.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средствата за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот и на застапникот на странскиот производител	Дозвола за пуштање во промет издал Сојузниот комитет за земјоделство, со решението број	Дозвола за пуштање во промет објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ” и реден број на Списокот)	Измена-дополнение во дозволата извршил Сојузниот комитет за земјоделство со решението број	Измена-дополнение во дозволата
1	2	3	4	5	6	7
1	ALIETTE	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарну трговину „УНИКОМЕРЦ” Загреб	461/1 од 20 јануари 1981 година	30/81-3	1854/1 од 20 март 1985 година	Дополнение на примената

1	2	3	4	5	6	
2	BACTOSPEI-NE-WP	Biochem Products. SA., Brussels кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА“, РО „Интерсервис“, ООУР „Комерцсервис“, Нови Сад	808/1 од 3 февруари 1982 година	44/82-6	776/2 од 4 март 1985 година	Измена на кооперантот
3	FOLIDOL масло	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Југославија“, Љубљана	1726/2 од 13 мај 1983 година	35/83-34	3701/2 од 13 јуни 1984 година	Измена на називот на средствата
4	FURADAN 5-G	FMC International New York, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	1964/2 од 1 септември 1983 година	27/84-28	3703/3 од 4 октомври 1984 година	Измена на бојата
5	KARATHANE-WP	Rohm and Haas S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „СOM-MERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал Љубљана	6645/1 од 10 ноември 1981 година	44/82-72	2770/1 од 20 април 1984 година	Измена на примената
6	MIKAZOL T-40	СОУР „ПЛИВА“, фармацевтска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија – Загреб, ООУР „Заштита биља – Калиновица	2064/5 од 23 ноември 1982 година	35/83-18	1853/1 од 20 март 1985 година	Дополнение на примената
7	PINOFON	Товарна кемичних изделков „ПИНУС“, Раче при Марибору	5253/2 од 10 ноември 1983 година	27/84-47	2637/2 од 29 мај 1985 година	Измена на бојата
8	RADEKS T-50	Кемијска индустрија „РАДОЊА“ ООУР „Заштита биља“, Сисак	4764/3 од 24 октомври 1983 година	27/84-40	4818/2 од 21 ноември 1984 година	Измена на примената
9	ROVRAL ^(R)	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ“, Загреб	425/2 од 27 септември 1978 година	26/79-81	1849/1 од 20 март 1985 година	Дополнение на примената
10	ROUNDUP	Monsanto Agricultural Products Company, St. Louis, USA, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	695/1 од 25 јануари 1979 година	26/79-82	1852/1 од 20 март 1985 година	Дополнение на примената

1	2	3	4	5	
11	TILT ^(R) 250-EC	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	832/6 од 6 јуни 1983 година	27/84-48	2523/5 од 13 јуни 1984 година Измена на каренцата

Бр. 4032/1
31 мај 1985 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
д-р **Бранко Јовановиќ**, с. р.

481.

Врз основа на член 38 од Законот на заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК**НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ**

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот и на застапникот на странскиот производител	Дозвола за пуштање во промет издал Сојузниот комитет за земјоделство, со решението број	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за престанување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	ARVOKAN EA-80	ООУР Кемијски комбинат „CHROMOS”, ООУР „Chromos-заштита биља” Загреб	1007/1 од 24 февруари 1977 година	1575/2 од 25 мај 1985 година
2	BINAPAKRIL S-25	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди”, Крушевац	232/2 од 4 февруари 1980 година	4960/2 од 7 август 1984 година
3	MOCAP ^(R) G	Sandoz AG., Basel, кого во Југославија го застапува РО за меѓународна и внатрешна трговија „ВЕЛЕБИТ”, ООУР Примењена кемија и стројеви, Загреб	538/1 од 31 јануари 1977 година	3079/1 до 3 мај 1984 година
4	TORMONA-80	Celamerck G.m.b.H., CO. KG., Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА”, ТОЗД „Груда-Зунања трговина, Љубљана	1000/1 од 24 февруари 1977 година	1281/2 од 25 мај 1985 година

Бр. 4031/1
31 мај 1985 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
д-р **Бранко Јовановиќ**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за утврдување на предметите и количините и вредностите на предметите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/85, се покрала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И КОЛИЧИНИТЕ И ВРЕДНОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ

Во точка 10 став 2, наместо зборовите: „кои согласно на став 1 од оваа точка се,” треба да се додадат по грешка испуштените зборови: „кои согласно со став 1 на оваа точка се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија”.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 10 јули 1985 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАМБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАМБИЈА

I

Се отповикува

Александар Воинович од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Замбија.

II

Се назначува

Јелко Жагар, советник на претседателот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за надворешно-политички прашања, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Замбија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 10
13 јуни 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

СОДРЖИНА :

Страна

463. Одлука за основите и мерилата за определување на личните доходи, за распоредувањето на функциите во групите на функции и за определување на коефициентите за функционерите што ги избира односно именува Собранието на СФРЈ, а кои не се распоредени во групите на функциите и на кои не им се определени коефициентите од Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор — — — — 1061
464. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за распоредување на функциите во групите на функциите и за определување на коефициентите — — — — 1062
465. Одлука за основите и мерилата за определување на личните доходи и на другите примања на раководните работници што ги назначува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања — — — — — 1062
466. Одлука за измени на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1985 година — — — — — 1063
467. Одлука за основање гранични ветеринарски станици — — — — — 1063
468. Одлука за основање гранични станици за заштита на растенија — — — — — 1064
469. Одлука за обемот и изворите на девизи за намирување на обврските по странски кредити земени до 31 декември 1982 година на натпросечно задолжените републики и автономни покраини што втасуваат во 1985 година, како и за критериумите за користење на тие девизи — — — — 1064
470. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите под кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од странство, односно да извезуваат, изнесуваат и испраќаат определени предмети во странство — — — — — 1065
471. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за слободните царински продавници и за снабдувањето на превозните средства во меѓународниот сообраќај — — — — — 1065
472. Решение за утврдување Листа на производи на чиј промет не се плаќа данок на промет на производи — — — — — 1067
473. Наредба за задолжително атестирање на бетонски цевки за канализација долги над 1 метар — — — — — 1068
474. Наредба за задолжително атестирање на додатоците во бетон — — — — — 1069

	Страна		Страна
475. Наредба за задолжително атестирање на цемент — — — — —	1072	479. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет — — — — —	1087
476. Наредба за задолжително атестирање на пре- фабрикуваните елементи од келиест бетон — —	1076	480. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, во кои се извршени измени и дополненија — — — — —	1090
477. Договор за измена и дополние на Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување последици од елементарни непогоди —	1079	481. Список на средствата за заштита на растенијата за кои престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет — — — — —	1092
478. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет а за кои престанале да важат досегашните дозволи — — — — —	1079	Исправка на Одлуката за утврдување на предметите и количините и вредностите на предметите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици — — — — —	1093
		Укази — — — — —	1093

